



"Sluzben Vesnik N.R.M"
administracija

Skopje

Maršala Tita

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско хрватско, словеначко и македонско - дање. Огласи по тарифата. — Текуќа сметка кај Народната банка на ФНРЈ за претплата бр 101-990880, — Текуќа сметка на продавно - трговското одделение 101-670880

Среда, 14 јуни 1950

БЕЛГРАД

БРОЈ 40

ГОД. VI

Цена на овој број е 12.— дин. — Претплатата за цела 1950 година изнесува 350.— динари. Редакција: Бранкова улица бр. 18—20. — Телефони: Редакција 28-833, Администрација 27-593, Продавно одделение 22-619, Сметководство 26-276, Експедиција 21-251.

338.

Врз основа на точ. 6 и точ. 15 од членот 74 на Уставот на ФНРЈ а по предлог од Претседателот на Владата на ФНРЈ, Президиумот на народната скупштина на ФНРЈ издава

УКАЗ

ЗА УКИНУВАЊЕ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТЕШКАТА ИНДУСТРИЈА НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ И ЗА ОСНИВАЊЕ СОВЕТ ЗА МАШИНОГРАДБА НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ, ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА ЗА МАШИНОГРАДБА И ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА ЗА ЦРНА МЕТАЛУРГИЈА НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ

I

Се укинува Министерството на тешката индустрија на Владата на ФНРЈ.

II

За вршење општото раководство со работите на машиноградбата и црната металургија од сојузната надлежност и координирање дејноста на органите на народните републики надлежни за овие работи се оснива Совет за машиноградба на Владата на ФНРЈ.

На чело на Советот за машиноградба на Владата на ФНРЈ е Претседател на Советот, кој што е Министер на Владата на ФНРЈ.

Советот за машиноградба на Владата на ФНРЈ го сочинуваат, освен Претседателот на Советот, Министер на Владата на ФНРЈ — Генерален директор за машиноградба, Министер на Владата на ФНРЈ — Генерален директор за црна металургија, министрите на Владите на народните републики надлежни за работите на машиноградба и претставници на Министерството на народната одбрана што ќе го одреди Министерот.

III

Се оснива Генерална дирекција за машиноградба на Владата на ФНРЈ како нејзин орган за раководење со претпријатијата на машиноградба од сојузна надлежност.

На чело на Генералната дирекција за машиноградба на Владата на ФНРЈ е Генерален директор кој што е Министер на Владата на ФНРЈ.

IV

Се оснива Генерална дирекција за црна металургија на Владата на ФНРЈ како нејзин орган за раководење со претпријатијата на црната металургија од сојузната надлежност.

На чело на Генералната дирекција за црна металургија на Владата на ФНРЈ е Генерален директор, кој што е Министер на Владата на ФНРЈ.

V

Претседателот на Владата на ФНРЈ ќе го изврши овој указ.

VI

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

У. бр. 1308

12 јуни 1950 година

Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар,
Миле Перуничич, с. р.

Претседател,
др Иван Рибар, с. р.

339.

Врз основа на точ. 6 и точ. 13 од членот 74 на Уставот на ФНРЈ, а по предлог од Претседателот на Владата на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ, издава

УКАЗ

ЗА УКИНУВАЊЕ КОМИТЕТОТ ЗА ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО, КОМИТЕТОТ ЗА ЈАГЛЕН И КОМИТЕТОТ ЗА НЕМЕТАЛИ НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ

I

Се укинуваат Комитетите на Владата на ФНРЈ:
Комитетот за електростопанство,
Комитетот за јаглен,
Комитетот за неметали на Владата на ФНРЈ.

II

Сите работи на оперативното раководење од надлежноста на овие комитети се пренесуваат во надлежност на народните републики.

III

Претседателот на Владата на ФНРЈ ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 1309

12 јуни 1950 година

Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар,
Миле Перуничич, с. р.

Претседател,
др Иван Рибар, с. р.

340.

Врз основа на точ. 6 и точ. 13 од членот 74 на Уставот на ФНРЈ, а по предлог од Претседателот на Владата на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ, издава

У К А З

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ МИНИСТРИ
НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ

I

Се разрешуваат од должноста:
Министерот на тешката индустрија на Владата на ФНРЈ Франц Лескошек,
Претседателот на Комитетот за електростопанство на Владата на ФНРЈ инж. Никола Петровиќ,
Претседателот на Комитетот за неметали на Владата на ФНРЈ Страшил Гигов.

II

Се назначуваат:
За Министер на Владата на ФНРЈ — Претседател на Советот за машиноградба на Владата на ФНРЈ Франц Лескошек,
За Министер на Владата на ФНРЈ — Генерален директор за машиноградба инж. Никола Петровиќ,
За Министер на Владата на ФНРЈ — Генерален директор за црната металургија Страшил Гигов.

III

Се разрешува од должноста на член на Владата на ФНРЈ Антун Бибер, досегашен Претседател на Комитетот за јаглен на Владата на ФНРЈ и му се става на располагање на Президиумот на Саборот на Народна Република Хрватска.

IV

Претседателот на Владата на ФНРЈ ќе го изврши овој указ.
Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 1310

12 јуни 1950 година

Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар, Претседател,
Миле Перуничич, с. р. др Иван Рибар, с. р.

341.

Врз основа на чл. 74 точ. 1 од Уставот на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија, издава

У К А З

ЗА СВИКУВАЊЕ НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА
ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ВО I ВОНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија се свикува во I вонредно за-

седание (од Второто свикување) на 26 јуни 1950 година во 16 часот.

Бр. 1306

12 јуни 1950 година

Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар, Претседател,
Миле Перуничич, с. р. др Иван Рибар, с. р.

342.

Врз основа на членот 80 став 2 од Уставот на ФНРЈ, а во врска со Законот за општодржавниот буџет за 1950 година, по предлог на Министерот на финансите на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ донесува

УРЕДБА

ЗА ВТОРИОТ ЗАЕМ НА ПЕТГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА
РАЗВИТОКОТ НА НАРОДНОТО СТОПАНСТВО НА
ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА

Член 1

Се расписува вториот Народен заем на Петгодишниот план за развитокот на народното стопанство на ФНРЈ во износ од три милијарди динари.

Член 2

Овој заем се запишува преку доброволен јавен упис. Право на упис на заемот имаат сите граѓани на Федеративна Народна Република Југославија,

Член 3

Обвезниците на овој заем гласат на доносителот. Формата и текстот на обвезниците ќе ги утврди Министерот на финансите на ФНРЈ.

Член 4

Заемот ќе се плати во срок од 10 години преку извлекувањето на обвезниците.
Извлекувањето на обвезниците ќе се врши два пати годишно.

Член 5

По овој заем државата плаќа 8% камата годишно. Каматата се плаќа уназад и тоа 5% на име редовната камата по секоја обвезница, а 3% во вид на згодитоци на имателите од оние обвезници што ќе бидат извлечени со згодиток.

Член 6

Износот што е потребен за амортизација на обвезниците, исплатата на каматите и згодитоците ќе се предвидуваат секоја година во сојузниот буџет.
Планот и начинот на извлекувањето на обвезниците за амортизација и за згодитоците го пропишува Министерот на финансите на ФНРЈ.

Член 7

Редовната камата по обвезниците за сето поминато време се исплатува одеднаш, при исплатата на амортизираната обвезница односно згодитокот.

Амортизираните обвезници и извлечените згодитоци ќе се наплатуваат почнувајќи од 15-от ден после извршеното извлекување.

Застареноста правото на исплата настапува за три години од денот на доспеалоста за исплата на амортизираната обвезница, извлечениот згодиток, односно каматата.

Член 8

Исплатата на амортизираните обвезници, извлечените згодитоци и каматата ослободени се од сите даноци и такси.

Исто така обвезниците се ослободени од сите даноци и такси ако се предмет на наследство или подарок.

Член 9

Почетокот и траењето уписот на овој заем го определува Владата на ФНРЈ со свое решение.

Уплатата се врши при самиот упис одеднаш или во месечни рати кои што ќе се уплатат во срок што ќе го определи Владата на ФНРЈ во свое решение за почетокот и траењето на уписот.

Член 10

Општо раководство над работењето околу уписот и уплатата на заемот врши Сојузната комисија за упис на заемот, која што ја именува Владата на ФНРЈ.

Со работите околу уписот и уплатата на заемот раководат републичките, покраинските, градските, реонските, околиските и месните комисији за упис на заемот, кои што ги именуват: владите на народните републики. Главниот Извршен одбор на Автономната покраина Војводина. Обласниот Извршен одбор на Автономната Косовско-метохиската област, извршниот одбор на градскиот и реонскиот народен одбор, а околиската комисија ја именува извршниот одбор на околскиот народен одбор.

Во своето работење околу организирањето на уписот и уплатата на заемот комисиите ќе се опираат на општествените организации.

Член 11

Емисиона, амортизациона, каматна и лутрска служба по овој заем извршува Државната инвестициона банка на ФНРЈ.

Член 12

Нестанати или уништени обвезници од овој заем не можат да се поништат.

Член 13

На подлогата на овие обвезници банките можат да одобруваат заеми (ломбарди). Условите за одобрување на овие заеми ги прописува Министерот на финансите на ФНРЈ.

Член 14

Се овластува Министерот на финансите на ФНРЈ да донесува поблиски прописи за извршувањето на оваа уредба.

Член 15

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

12 јуни 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Го застапува

Министерот на финансите на ФНРЈ
Министер на надворешната трговија на ФНРЈ,
Милентије Попович, с. р.

343.

Врз основа на членот 52 ставот 2 од Законот за воените инвалиди од војната, Владата на ФНРЈ, по предлог на Комитетот за социјалните грижи на Владата на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА

ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ИНВАЛИДСКИТЕ ПРАВА НА ЛИЦАТА ШТО СЕ ОНЕСПОСОБЕНИ ПРИ ВРШЕЊЕТО ДОЛЖНОСТИТЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДРЖАВНАТА БЕЗБЕДНОСТ И НАРОДНАТА ОДБРАНА

Член 1

Инвалидските права од Законот за воените инвалиди од војната се признаваат:

1) на лице што добило рана, повреда, озледа или болест вршејќи должност за целите на државната безбедност и народната одбрана, или по случај на вршењето на оваа должност, во време од 9 мај 1945 година до 31 декември 1947 година вклучително, на ради тоа неговата способност за стопанисување е намалена најмалку за 20%;

2) на фамилијата, родителите, односно на дедото и на бабата од лицето што загинало или умрело од раната, повредата, озледата или болеста добиена под околностите од горната точка, односно кое што ќе умре како инвалид од I до VII група вклучително.

Член 2

Лицата што бараат поради болест да им се признаат инвалидските права по оваа уредба, должни се да поднесат пријава во срок од година дена од влегувањето во сила на оваа уредба.

На лицата што не ќе поднесат пријава во овој срок нема да им се призна правото по оваа уредба.

Член 3

Инвалидските принадлежности по оваа уредба почнуваат да течат од првиот ден на следниот месец после нејзиното влегување во сила, на кој ден престануваат времените парични помошти што се исплатувани досега по истиот основ.

Член 4

Лицата што уживаат инвалидски права по оваа уредба не можат едновременно да уживаат инвалидски права што се предвидени по други прописи (по Законот за мирнодопските воени инвалиди, Уредбата за инвалидите на Народната милиција).

Член 5

Поблиски прописи за спроведувањето на оваа уредба ќе издава Претседателот на Комитетот за социјалните грижи на Владата на ФНРЈ.

Член 6

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

12 јуни 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

344.

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластувањата на Владата на ФНРЈ за донесување уредби по прашањата од народното стопанство, Владата на ФНРЈ, по предлог на Министерот на поморството на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА ЗА УТВРДУВАЊЕТО СПОСОБНОСТА ЗА ПЛОВИДБА НА БРОДОВИТЕ ОД ТРГОВСКАТА МОРНАРИЦА НА ФНРЈ

Општи одредби

Член 1

Бродовите од трговската морнарица на ФНРЈ можат да пловат само ако е нивната способност за пловидба утврдена по одредбите од оваа уредба и ако се снабдени со соодветни документи за тоа.

Член 2

Способноста за пловидба на бродовите од трговската морнарица на ФНРЈ се утврдува со прегледување што се вршат по одредбите од оваа уредба, согласно на прописите што се однесуваат на изградбата, опремата и устројството на бродовите, како и на прописаниот број на стручно оспособените членови на посадата.

На преглед по одредбите од оваа уредба подлежат бродовите со повеќе од 10 БРТ, а за бродовите од 10 и помалку БРТ важат посебните прописи, што ќе ги донесе Министерот на поморството на ФНРЈ.

Член 3

Дирекцијата на луките на чие што подрачје се навогја бродот врши прегледување на бродот со цел да се утврди неговата способност за пловидба и издава соодветен документ за способноста за пловидба.

Извршување на поодделни видови работи во врска со прегледувањето на бродовите може Министерот на поморството на ФНРЈ да му го довери на Југословенскиот Регистер на бродовите.

II. Прегледување на бродовите

Член 4

Пред почетокот на градбата порачачот на бродот е должен да ги поднесе нацртите на бродот до дирекцијата на луките на чие што подрачје се гради бродот, поради евентуални забелешки за способноста на бродот за пловидба. Во таа цел, должен е бродосопственикот или органот на управување со бродот односно бродарот да и поднесе на дирекцијата на луките нацрти за обновата, реконструкцијата или такви поправки што можат да имаат влијание на способноста на бродот за пловидба.

Ако работите треба да се вршат во странство, нацртите се поднесуваат до онаа дирекција на луките на чие што подрачје се навогја или се предвидува дека ќе биде луката на припадноста од бродот.

Ако работите бидат извршени и покрај ставените забелешки, дирекцијата на луките може да откаже да му издаде на бродот документи за способноста за пловидба.

Член 5

Прегледувањата на бродовите со кои што се утврдува нивната способност за пловидба, можат да бидат основни, редовни и вонредни.

При основното и редовното прегледување се врши прегледување на целиот брод, а при вонредното — прегледување на целиот брод или некои делови на бродот.

Основното и редовното прегледување на бродот се врши по барање на бродосопственикот, органот на управување односно на бродарот или заповедникот, а вонредното прегледување по решение на дирекцијата на луките.

Член 6

Основното прегледување на бродовите се врши пред влегувањето на бродот во состав на трговската морнарица на ФНРЈ.

Член 7

Редовното прегледување на бродот се врши на секои 12 месеци, сметајќи од последното потполно прегледување.

Член 8

Вонредното прегледување на бродот се врши секој пат кога бродот ќе претрпи хаварија; кога бил повеќе од 6 месеци во распрема; кога ќе се изврши обнова на бродот или реконструкција или такви поправки што можат да имаат влијание на способноста на бродот за пловидба, или ако го побара тоа бродосопственикот, органот на управување со бродот или заповедникот на бродот.

Сва прегледување може да го одреди и дирекцијата на луките сама, или по барање на лучката капетанија, ако смета дека постои оправдано сомнение во способноста на бродот за пловидба.

Член 9

Ако при прегледувањето на бродот се утврдат такви мани или недостатоци поради кои што не можат да се издадат документи за способноста на бродот за пловидба, дирекцијата на луките писмено ќе му нареди на заповедникот на бродот овие мани или недостатоци да се отстранат во оставениот срок, и ќе го извести дека документите ќе ги издаде откако ќе се отстранат сите овие мани или недостатоци.

Ако се мааните и недостатоците такви да не ја загрозуваат сигурноста на бродот и пловидбата, дирекцијата на луките може, исклучително од претходниот став да издаде документи за способноста за пловидба и едновременно да му нареди писмено на заповедникот на бродот мааните и недостатоците да се отстранат во поставениот срок. Sprema околностите, дирекцијата на луките може во ваков случај да нареди да се намали бројот на патниците или количината на теретот, кои што бродот, ако е во потполно исправна состојба, може да ги превезува. Ако мааните или недостатоците не се отстранат во оставениот срок, на параходот можат да му се земат документите за способноста за пловидба.

Член 10

За извршеното прегледување на бродот, дел од бродот, опремата или уредите и се плаќа накнада на дирекцијата на луките која што го извршува прегледувањето спрема тарифата што ја прописува Министерот на поморството на ФНРЈ во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ.

III. Документи

Член 11

Кога е утврдена способноста на бродот за пловидба, се издаваат соодветни документи, и тоа: сведожба за сигурноста — на патнички брод кој што врши меѓународни патувања, и пловидбена дозвола — на секој друг брод што подлежува на прегледување по одредбите од оваа уредба.

На теретни бродови со повеќе од 500 БРТ што вршат меѓународни патувања им се издава, покрај пловидбената дозвола уште и сведожба за исправноста на бродската опрема.

Важноста на овие документи трае најповеќе година дена од денот на издавањето.

Член 12

Патнички бродови и теретни бродови со повеќе од 500 БРТ, а кои што вршат меѓународни патувања, исклучително можат да бидат ослободени од исполнувањето на поодделни одредби што се содржани во прописите што важат за заштитата на животите на луѓето на море. Ова ослободување не може да се даде за определени патувања; а за него решава дирекцијата на луките на подрачјето дека се навогја бродот, а му издава на бродот сведожба за ослободувањето.

Член 13

На поодделни бродови, освен оние од чл. 12 од оваа уредба, што немаат прописани документи за способноста за пловидба, односно кои што немаат поедини документи што се потребни за да се добијат документите за способноста, може дирекцијата на луките, во некои случаи времено да им дозволи да вршат определени патувања. Во таков случај дирекцијата на луките му издава на бродот временска дозвола за пловидба.

IV. Надзор

Член 14

Лучката капетанија врши надзор над сигурноста на бродот за пловидба, испитува да ли бродот има документи за способноста и проверува да ли е состојбата на бродот во согласност со односните документи.

Кај патничките бродови од долга пловидба такво испитување мора да се врши пред секое патување, кај патничките бродови на голема и мала крајбрежна пловидба — на секој 6 месеци, а кај другите бродови најмалку еднаш годишно.

Член 15

Кога лучката капетанија, при вршењето на надзорот врз основа на одредбата од претходниот член, ги утврди на бродот мааните или недостатоците, ќе му нареди на заповедникот да ги отстрани. Ако се мааните или недостатоците такви да можат веднаш да се отстранат, а не ја загрозуваат сигурноста на бродот, за лицата или за товарот на него, лучката капетанија ќе му определи на заповедникот срок за отстранување на овие маани или недостатоци. Овој срок, по правило, не може да биде подолг од три месеца. Ако во оставениот срок утврдените маани или недостатоци не се отстранат, можат на бродот да му се земат документите за способноста за пловидба.

Ако се мааните или неспособноста такви да ја загрозуваат сигурноста на бродот, лицата или товарот на него, лучката капетанија може, спрема околностите, да нареди да се намали бројот на патниците или количината на товарот што е определена за превозење или да забрани да замине бродот и да му ги земе документите за способност за пловидба.

За издадените наредби, кои што мораат да бидат писмени и образложени, како и за одземањето на документите за способноста за пловидба, лучката капетанија е должна веднаш да ја извести дирекцијата на луките што ги издава документите за способноста за пловидба и бродосопственикот или органот на управување со бродот, односно бродарот.

За случај да се одземат документите за способноста на бродот за пловидба, лучката капетанија едно-временно ќе побара вонредно прегледување на бродот (чл. 8 од оваа уредба), а дирекцијата на луките во срок од 48 часа по приемот на извештајот, ќе донесе решение за тоа барање на лучката капетанија, како и за правилноста на одземањето на документите за способноста на бродот за пловидба.

Член 16

Странски брод што се запира во една лука на Федеративна Народна Република Југославија, подлежува на надзор со цел да се утврди да ли има потребни документи за способноста за пловидба, а по потреба и со цел да се испита да ли состојбата на бродот, што се однесува до неговата способност за пловидба, одговара на неговите документи. При тоа ќе се признаваат документите што се предвидени со меѓународните договори ако постоат помеѓу Федеративна Народна Република Југославија и државата на која што и припаѓа односниот брод. Ако такви договори нема, документите ќе се признаваат под услов на реципроцитет. Ако лучката капетанија, во вршењето на надзорот над сигурноста на бродот и пловидбата, утврди на странскиот брод такви маани или недостатоци кои што можат да ја загорзат сигурноста на бродот или лицата на него, таа може да нареди да се намали бројот на патниците или коли-

чината на товарот, а може да се превземат потребни мерки на бродот да му се спречи да замине додека не ќе биде во можност да исплови без опасност за патниците и посадата.

За применетите мерки лучката капетанија ќе ја извести надлежната дирекција на луките, при што и на странските бродови ќе се применат одредбите на чл. 15, ст. 4 од оваа уредба. Дирекцијата на луките за ова хитно писмено ќе го извести конзулот од државата чие што знаме бродот вее. За случај да дотичната странска држава нема свој конзул во Федеративна Народна Република Југославија, дирекцијата на луките писмено ќе го извести Министерството на надворешните работи на ФНРЈ, кое што по дипломатски пат ќе го извести за случајот претставништвото на заинтересираната странска држава.

V. Правни средства

Член 17

Против решенијата на лучките капетани и првостепените решенија на дирекцијата на луките, што се донесени врз основа на оваа уредба, има место на жалба во рок од 8 дена после приемот на првостепеното решение.

Жалбата против решението со кое што му се забранува на бродот да замине не го задржува извршувањето.

VI. Казнени одредби

Член 18

Ќе се казни поради поморски прекршок:

1) со парична казна од 5.000—50.000 динари:

а) лицето кое што не поднесе во смисла на чл. 4 од оваа уредба нацрти за изградба, обнова, реконструкција или такви поправања на бродот кои што можат да имаат влијание на способноста на бродот за пловидба;

б) Бродосопственикот или одговорниот раководител од органот на управување со бродот, односно бродарот кој што без исправите што важат од чл. 11, 12 и 13 од оваа уредба стави во пловидба новосаграден, односно во странство набавен брод после довогѓањето во прва домашна лука, или кој што без тие документи држи брод во пловидба;

в) заповедникот на бродот кој што, без да ги отстрани, а спрема дадената му наредба утврдените маани или недостатоци на бродот, отплови со бродот на кој што, поради утврдените маани или недостатоци, му е забрането да замине од луката, или му е забрането да превози патници и товар, или отплови со ненамален број патници или товар на бродот, противно на дадената му наредба;

2) со парична казна до 10.000 динари заповедникот на бродот кој што плови со брод кој што нема соодветни документи што важат од чл. 11, 12 или 13 од оваа уредба.

VII. Завршни одредби

Член 19

Министерот на поморството на ФНРЈ ќе донесе поблиски прописи за градбата, уредите и опремата на бродовите во смисла на членот 2, како и другите прописи за извршувањето на оваа уредба.

Член 20

Оваа уредба влегува во сила на 1 јануари 1951 година.

12 јуни 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на поморството на ФНРЈ,
Вицко Кретулович, с. р.

345.

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување Владата на ФНРЈ да донесува уредби по прашањата од народното стопанство, Владата на ФНРЈ по предлог од Министерот на поморството на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА

ЗА БРОДСКИТЕ ИСПРАВИ И ЗА КНИГИТЕ НА БРОДОВИТЕ НА ТРГОВСКАТА МОРНАРИЦА НА ФНРЈ

Член 1

Бродовите на трговската морнарица на ФНРЈ мораат да имаат бродски исправи и да водат книги што се предвидени со оваа уредба.

Извесни бродови должни се да имаат односно да водат и други исправи и книги до колку е тоа за нив предвидено со одделни прописи.

Член 2

Бродовите на трговската морнарица на ФНРЈ должни се да имаат уписна листа, која што содржи податоци предвидени со прописите за уписувањето на бродовите.

Со уписната листа се докажува државната припадност на бродот, неговата намена, категоријата и границите на пловидбата, сопственост, а кај бродовите во државна сопственост уште и органот што раководи.

Уписната листа ја издава органот кој што го извршил уписувањето на бродот.

Член 3

На бродот кој што нема уписна листа дозволено му е времено да плови под знаме на трговската морнарица и бродарството на внатрешната пловидба на ФНРЈ само ако има временна пловидбена листа.

Времената пловидбена листа им се издава на бродовите набавени во странство за да патуваат во земјата, како и на бродовите кои што се во странство, а ја загубиле уписната листа.

Времената пловидбена листа им ја издава дипломатско-конзуларното претставништво на ФНРЈ, а ги содржи податоците предвидени со прописите за уписување на бродовите.

Член 4

Бродовите што имаат посада укрцана врз основа на прописната исправа за укрцување, како и бродовите што патуваат во странство, мораат да имаат попис на посадата.

Со пописувањето на посадата се утврдува кои лица се укрцани на бродот како посада, за какви работи и со какви квалификации.

Пописувањето на посадата го издава лучката капетанија.

Надлежната лучка капетанија или испоставата односно дипломатско-конзуларното претставништво на ФНРЈ, потврдува на пописот на посадата кога довојќа во луката и кога заминува од луката.

Член 5

Сведоцбата за сигурноста, дозволата за пловење, односно времената дозвола за пловење должни се да ја имаат бродовите за кои што е тоа предвидено со прописите за утврдувањето способноста на бродовите да пловат.

Со сведоцбата за сигурноста се докажува способност на бродот да може да плови и овластување дека на меѓународните патувања превезува определен број патници.

Со пловидбената дозвола, односно со времената дозвола за пловење се докажува способноста на бродот да плови во определена категорија и во границите на пловидбата.

Со сведоцбата за ослободување се докажува дека бродот е ослободен за определени патувања од исполнувањето на поодделни одредби содржани во важејќите прописи за заштита на човешкиот живот на море.

Сведоцбата за сигурност, пловидбената дозвола, односно времената дозвола за пловидба и сведоцбата за ослободување ја издава надлежната дирекција на луците.

Член 6

Теретните бродови со повеќе од 500 БРТ што вршат меѓународни патувања мораат да имаат сведоцба за исправноста на бродската опрема со која што се докажува исправноста на бродските средства и уреди за да се заштитат лудските животи на море.

Сведоцбата за исправноста на бродската опрема ја издава надлежната дирекција на луците.

Член 7

Бродовите што подлежуваат на баждачење спрема прописите за баждачењето, должни се да имаат сведоцба за баждачење, со која се докажува бруто и нето регистерската тонажа на бродот.

Сведоцбата за баждачење ја издава лучката капетанија што го извршува баждачењето на бродот.

Член 8

Бродовите преку 50 БРТ што превозат терети должни се да имаат сведоцба за исправноста на уредите, за укрцување и искрцување терети со која што се докажува исправноста на односните технички уреди на бродот.

Оваа сведоцба ја издава надлежната дирекција на луците.

Член 9

Бродовите што патуваат во странство должни се да имаат здравствена листа, освен во случаите за кои со одделни прописи инаку е определено.

Со здравствената листа се утврдува да ли во луката и во нејзината околина има заразни болести.

Здравствената листа ја издава лучката капетанија, односно испоставата на луката од која што заминува бродот.

Член 10

Бродовите, што патуваат во странство должни се да имаат сведоцба за дератизација и дезинсекција со која што се утврдува кога е на бродот извршена дезинфекција.

Ако бродот нема сведоцба за дератизација и дезинсекција, должен е да има сведоцба за ослободување од дератизација и дезинсекција, со која што се докажува дека бродот е ослободен за определено време од повторна дезинфекција.

Сведоцбата за дератизација и дезинсекција и сведоцбата за ослободување од дератизација и дезинсекција ја издава надлежната лучка капетанија.

Член 11

Бродовите што имаат радио-уреди должни се да имаат радио-дозвола, со која што на бродот му се дава право да инсталира и да држи радио-уред и да го употребува на определен начин.

Радио-дозволата ја издава дирекцијата на луците која што е за тоа овластена.

Член 12

Бродовите преку 50 БРТ, како и другите бродови што имаат машинерија со погон преку 150 КС, без оглед на тонажата, должни се да водат дневник на параходот.

Во дневникот на параходот се внесуваат податоци за пловидбата, за вршењето службата на бродот, посадата, патниците, теретите, метеоролошките запазувања, поморските и сите други собитија што можат да бидат од важност за бродот, државните органи, поморството, за сопственикот на бродот, односно органот што раководи, што укрцува, примателот на терети, осигурувачот или за други заинтересирани лица.

Член 13

Бродовите на механички погон преку 50 БРТ, со машинерија преку 150 КС, должни се да водат дневник на машинеријата.

Во дневникот на машинеријата се внесуваат податоци за бродскиот погонски уред што се важни за состојбата на тој уред и за неговото правилно работење, за трошењето на погонскиот материјал, како и други податоци за погонот и за вршењето на службата во машинеријата.

Член 14

Патничките бродови во долга пловидба и во голема крајбрежна пловидба како и другите бродови што имаат преку 400 БРТ, должни се да водат здравствен дневник.

Во здравствениот дневник се внесуваат податоци за здравствената состојба на членовите на посадата и патниците и за хигиенските прилики на бродот.

Член 15

Бродовите што имаат радио-уреди, должни се да водат радио-дневник.

Во радио-дневникот се внесуваат податоците за вестите примени и дадени по пат на радио, кои што се од интерес по сигурноста на пловидбата, како и податоците што се во врска со вршењето на радио-службата.

Член 16

Бродовите преку 500 БРТ, што превозат терети должни се да водат книги на теретот, во која што се внесуваат податоци за видот, количината и сместувањето на теретот на бродот.

Член 17

Сите бродови должни се да водат книга на инвентарот, во која што мораат да бидат прописани и описани сите предмети на опремата и на приборот на бродот.

Член 18

Бродските исправи и книгите мораат по барање од поморско-управните и другите овластени органи во земјата, како и дипломатско-конзуларните претставништва на ФНРЈ во странство да им се покажат.

Член 19

Бродските исправи на странските бродови се признаваат под услов на реципроцитет. Во поглед на исправите од тие бродови што се однесуваат на нивната сигурност, за пловидбата, важи чл. 16 од Уредбата за утврдување способноста за пловидба на бродовите на трговската морнарица на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 40/50).

Член 20

Заради поморски прекршок ќе се казни со парична казна до 20.000 динари заповедникот на бродот:

а) ако на бродот нема која од прописаните бродски исправи;

б) ако се водат неправилно бродските книги, или

в) ако по барање од овластените органи чл. 18 од оваа уредба не им ги покажат на овие органи бродските исправи и книги.

Член 21

Се овластува Министерот на поморството на ФНРЈ да донесе поблиски прописи за да се спроведе оваа уредба, како и да пропише потребни образци.

Член 22

Оваа уредба влегува во сила на 1 јануари 1951 година.

12 јуни 1950 година
Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на поморството на ФНРЈ,

Вицко Крстуловиќ, с. р.

346:

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување Владата на ФНРЈ да донесува уредби по прашањата од народното стопанство, Владата на ФНРЈ, по предлог од Претседателот на Комитетот за заштита на народното здравје на Владата на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА

ЗА РЕГУЛИРАЊЕ ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОМЕТОТ НА ОТРОВИ

Член 1

За да се заштити народното здравје и да се спречи злоупотребата на отрови, производството и прометот на отрови е под одделен надзор на определени државни органи.

Се овластува Претседателот на Комитетот за заштита на народното здравје на Владата на ФНРЈ да пропише кои хемикалии, дроги и препарати се сметаат за отрови во смисла на оваа уредба

Член 2

Отрови можат да производат државните претпријатија за хемиско односно медицинско производство.

Производството и прометот на отрови се врши во рамките на планот. Предлогот на планот на производство и прометот на отрови од особено јако дејствие се изработува во согласност со Претседателот на Комитетот за заштита на народното здравје на Владата на ФНРЈ.

Претседателот на Комитетот за заштита на народното здравје на Владата на ФНРЈ ќе пропише кои отрови се сметаат како отрови со особено јако дејствие.

Член 3

Продавање на големо отрови со особено јако дејствие, како и други отрови што му се наменети на широкото трошење можат да вршат само претпријатијата што ќе ги овластат министрите за народното здравје на народните републики.

Продавањето на отрови на мало го вршат апотеките и апотекарските станици, како и државните претпријатија за промет со лабораториски материјал.

Исклучително, по претходно одобрение од повереникот за народно здравје на обласниот народен одбор, продавањето на отрови на мало што се чамени за широко трошење можат да го вршат и државните трговински претпријатија и претпријатијата на задружните организации и задруги.

Член 4

За да се купат отрови со особено јако дејствие потребно е одобрение од повереникот за народно здравје на околинскиот народен одбор. Исклучително, научните установи за свои потреби, како и државните стопански претпријатија за потребите на индустријата и земјоделството можат да ги купуваат овие отрови без одобрење.

Член 5

Извоз и увоз на отрови можат да вршат само државните претпријатија што ќе ги овласти Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ.

Овластените државни претпријатија за увоз на отрови вршат во исто време, спрема утврдениот план, и испорачки на увезените количини на отрови на државните претпријатија за продавање отрови на големо.

Член 6

Контрола на производството и прометот на отрови вршат органите на здравствената служба спрема напатствијата од Комитетот за заштита на народното здравје на Владата на ФНРЈ и напатствијата од републичките министерства за народно здравје.

Контролата на увозот и извозот на отрови ја врши Министерството на надворешната трговија на ФНРЈ.

Член 7

Претпријатијата за производство отрови, претпријатијата за продавање отрови на големо, претпријатијата за извоз и увоз отрови, претпријатијата за промет со лабораториски материјал, апотеките и апотекарските станици, како и овластените државни трговински претпријатија и претпријатијата на задружните организации и задругите за продавањето на отрови на мало, должни се да водат одделни книги за примањето и издавањето на отрови.

Член 8

Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни лице што неовластено произведува, продава или купува или на друг начин става во промет отрови, односно неовластено ги изнесува од земјата или внесува во земјата.

Административно-казнена постапка водат и решенија во прв степен донесуваат извршните одбори на околиските односно градските народни одбори.

Член 9

Поблиски одредби за држањето, чувањето, ракувањето, и издавањето на отрови ќе пропише Претседателот на Комитетот за заштита на народното здравје на Владата на ФНРЈ.

Член 10

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

12 јуни 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,

Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Комитетот за заштита
на народното здравје,

д-р Павле Грегорич, с. р.

347.

Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ, по предлог на Претседателот на Владата на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОСНИВАЊЕ
ИНСТИТУТ ЗА ФИЗИКА

Член 1

Називот на Институтот за физика што е основан со Уредбата за оснивање Институтот за физика („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 648) се менува и гласи: „Институт за испитување структурата на материјата“.

Член 2

Насловот на Уредбата за оснивање Институт за физика се менува и гласи: „Уредба за оснивање Институт за испитување структурата на материјата“, а во текстот на уредбата зборовите „Институт за физика“ се заменуваат со зборови: „Институт за испитување структурата на материјата“.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

12 јуни 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

348.

Врз основа на точката IV од Указот за укинување Министерството на земјоделството, Министерството на шумарството, Министерството на лесната индустрија, Министерството на градежите, Министерството на трговијата и снабдувањето и Министерството на државните набавки на ФНРЈ и за оснивање Совет за земјоделне и шумарство, Совет за преработувачка индустрија, Совет за градежништво и градежна индустрија, Совет за промет со стока и Совет за саобраќај и врски на Владата на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/50), по предлог од Претседателот на сојузната планска комисија, Владата на ФНРЈ донесува:

НАРЕДБА

ЗА НАДЛЕЖНОСТА ЗА РЕШАВАЊЕ РАБОТИ ОД
ПОДРАЧЈЕТО НА ПЛАНИРАЊЕТО ВО ВРСКА СО
ПЛАНОТ НА 1950 ГОДИНА

1. Со оглед на реорганизацијата на сојузната и републичката државна управа а одделно на сојузната и републичките органи на планирањето, а во врска со оснивањето на совети во областа на стопанството, — решавањето на работите од подрачјето на планирањето во врска со планот на 1950 година преминува од надлежноста на сојузната односно републичките плански комисији во надлежност на сојузните односно републичките совети спрема одредбите од оваа наредба.

2. Министерствата и комитетите, како сојузните така и републичките, должни се да ги пренесат задачите од својот основен годишен план, распоредени на организациони единици што се изземени од нивната надлежност, на оние органи во чија што надлежност тие организациони единици се пренесени. За укинатите министерства и комитети пренесувањето ќе го изврши надлежниот совет.

3. Под задачи на основниот годишен план од точ. 2 се подразбираат задачите кои што произлегуваат

од плановите на основната дејност, како и плановите што ги следат (планот на материјалното обезбедување, работната сила и др.). Заедно со тие задачи се пренесуваат и правата и обврските кои што произлегуваат од наведените планови а кои што служат за нивното остварување.

4. Сите изменувања во основните годишни планови на производството, експлоатација на саобраќајот и врските и инвестиции (наголемување и намалување плановите, воведување ново производство и др.), ги одобрува надлежниот претседател на советот, односно ресорниот министер — член на стопанскиот совет.

За менувањата на плановите што ги вршат советите во рамките на својата надлежност, советите ќе ги известуваат соодветните плански комисии.

За сите менувања на плановите се известува и управата за евиденција во рамките на тејкујќата извештајна служба за извршување на плановите.

Ако овие изменувања би можеле да влијаат на основниот план на пропорциите, претседателот на советот, односно ресорниот министер — член на стопанскиот совет ќе поднесе предлог за овие изменувања до претседателот на планската комисија на согласност, кој што после разгледувањето го испраќа своето мислење до стопанскиот совет. За основните пропорции по општодржавниот план надлежни се сојузните органи, а за основните пропорции по републичките планови надлежни се републичките органи.

5. Изменувањата и вирманите во плановите на распределбата, како и сите други прашања во врска со овие планови (барања да се доделуваат нови контингенти, враќање на повеќе доделени контингенти, забелешки на недостаточните контингенти и др.), до колку тие не влијаат на основните планови на пропорциите, ги решава претседателот на советот за овие стопански гранки кои што ги обединува советот, односно ресорниот министер — член на стопанскиот совет.

6. Сите изменувања во динамичките планови за секоја стопанска дејност, односно гранка ги врши надлежниот претседател на советот, односно ресорниот министер — член на стопанскиот совет, во рамките на годишниот план на таа дејност односно гранка.

7. Сојузните ресори ќе ги упатуваат барањата за ништење на основниот годишен план на работната сила до Министерството на трудот на ФНРЈ, кое што откако ќе ги оцени овие барања ќе му ги предложи на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ на одобренис.

Републичките ресори такви барања ќе им испраќаат на министерството на трудот на својата република, кое што во случај на потреба, а по согласност со стопанскиот совет на републиката, тие барања ќе ги испрати до министерството на трудот на ФНРЈ.

Изменувањата и вирманите во динамичкиот план на работната сила во рамките на основниот годишен план ги одобруваат надлежните министерства на трудот по предлог од соодветниот совет, односно ресорниот министер — член на стопанскиот совет.

Што се однесува до изменувањата во основните планови за издигање на работнички кадрови треба да се постапи на соодветен начин.

8. Надлежноста во работи на планирањето на градежните објекти и вонпозарисни опреми ќе ја регулира Советот за градежништвото и градежна индустрија на Владата на ФНРЈ, во согласност со Претседателот на сојузната планска комисија, со одделно напатствие.

9. Распределбата на отпремата (домашна, увезена и репарациона), ќе ја врши Министерството на тешката индустрија на ФНРЈ.

10. Накнадно ќе бидат донесени прописи за надлежност за ревизија на програмата на инвестиционата изградба и идејните проекти.

Исто така, накнадно ќе бидат донесени прописи за надлежноста за одобрување и изменување пла-

новите на цените (полна цена на чинењето), и финансиските планови.

11. Поблиски прописи за спроведувањето на оваа наредба, како и распоредот гранките на дејноста за поодделни совети, односно министри — членови на стопанскиот совет, ќе донесува Претседателот на сојузниот совет, односно министерот — член на стопанскиот совет во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ.

12. Оваа наредба влегува во сила веднаш.

IV бр. 3078

7 јуни 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ

и на Сојузната планска комисија,

Борис Кидрич, с. р.

349.

Врз основа на чл. 130 од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии, а по предлог од Претседателот на Комитетот за социјалните грижи на Владата на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НОВИ ПЕНЗИИ НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ НА КОИ ШТО СЛУЖБАТА ИМ ПРЕСТАНАЛА ПОСЛЕ ПРЕВКУВАЊЕТО НА НОВИ ПЛАТИ

1. На државните службеници кои што биле преведени на нови плати во смисла на прописите за припадностите на државните службеници и службата им престанала во периодот од 1 октомври на 1947 година до денот на влегувањето во сила на Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии (16 февруари 1950 година), на пензијата им била времено определена по Законот за изменувањата и дополнувањата на Законот за установавање правото на пензија и за пензионисање државните службеници од 1 декември 1947 година, — ќе им се определи нова пензија по прописите од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии.

При определувањето нови пензии во пензискиот стаж ќе се засмета сето време што се признава по Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии, а како пензиски основ ќе се земе платата со долатоци пресметана во смисла на Решението од Владата на ФНРЈ за наголемување платите на работниците, службениците и наместениците, IV бр. 784 од 7 февруари 1950 година („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 1050).

2. Новата пензија што е определена во смисла на тач. 1 од ова решение му припаѓа на уживателот почнувајќи од 1 март 1950 година.

Ако е новата пензија поголема од поранешната заради тоа што новиот пензиски основ е поголем, на уживателот ќе му се исплати и разликата помеѓу новата и поранешната пензија за периодот од пензионисањето до 1 март 1950 година.

Ако е новата пензија поголема од поранешната заради тоа што во пензискиот стаж е засметано време кое што по поранешните прописи не било признато, разликата помеѓу новата и поранешната пензија ќе припаѓа за минатото време до 1 март 1950 година.

Доколку новата пензија е поголема од поранешната заради тоа што при определувањето на новата пензија е признат и поголем пензиски основ и подолг пензиски стаж (повисок пензиски проценат), на уживателот ќе му се исплати за минатото време од пензионисањето до 1 март 1950 година само оној дел на

разликата помеѓу новата и старата пензија кој што настапал заради наголемувањето на пензискиот основ.

3. Доколку пензијата определена во смисла на точ. 1 од ова решение би била помала од поранешната времено определена пензија, на уживателот му припаѓа нова пензија во ист износ во кој што била определена времената пензија.

4. На службениците од точ. 1 кои што не ги исполнуваат потребните услови за да им се определи лична пензија по Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии, и натаму ке им се исплатува пензијата во износ на поранешната определена временна пензија.

5. На фамилиите од лицата од точ. 1 од ова решение на кои што фамилијарната пензија им била времено определена по поранешните прописи за пензиите на државните службеници, ке им се определи нова фамилијарна пензија по Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии. Како основ за да се определи нова фамилијарна пензија ке се земе износот на личната пензија која што на умрениот уживател би му припаѓала во ова решение.

Ако вака определена нова фамилијарна пензија би била помала од поранешната, фамилијарната пензија и натаму ке се исплатува во износот во кој што била определена по поранешните прописи.

6. Решенија за да се определи пензијата во смисла на точ. 1—5 ке донесува министерството за социјалните грижи на народната република по барања од уживателите на пензија.

7. Публички напатствија за да се извршува ова решение ке донесува Претседателот на Комитетот за социјалните грижи на Владата на ФНРЈ.

8. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 1141

7 јуни 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

350.

Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ, по предлог на Претседателот на Комитетот за радиодифузна служба на Владата на ФНРЈ, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА РАДИОТЕХНИКУМОТ ВО БЕЛГРАД ВО НАДЛЕЖНОСТ НА ВЛАДАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА СРБИЈА

1) Радиотехникумот во Белград што е основан при Комитетот за радиодифузна служба на Владата на ФНРЈ со Уредбата за оснивање и делокругот на работењето на радиотехникумите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 84/48), преминува во надлежност на Владата на Народна Република Србија.

2) Службениците од Радиотехникумот во Белград како и движниот и недвижниот имот со кој што раководи радиотехникумот заедно со буџетските средства што се предвидени во предметката на приходите и расходите ке ги превземе Владата на Народна Република Србија.

3) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 2734

3 јуни 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

351.

Врз основа на чл. 6 од Уредбата за платениот годишен одмор на работниците, наместениците и службениците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/46 и 58/47) а во согласност со Претседателот на Владата на ФНРЈ, прописувам

НАПАТСТВИЕ

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПЛАТЕНИОТ ГОДИШЕН ОДМОР НА РАБОТНИЦИТЕ, НАМЕСТЕНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ

1) Работниците, наместениците и службениците стекнуваат право на платен годишен одмор после 11 месеци непрекината работа во истото претпријатие, надлештво, установа или организација, односно кај ист работодавач.

Времето што е проведено на болување и поправање на здравјето, воена вежба или отсуство, поради труднота и порогјај се смета во стажот од 11 месеци непрекинато запослување кај ист работодавач. Во овој стаж се смета и времето што е проведено на доброволни јавни работи, како и времето за кое што работникот, наместеникот, или службеникот не работел поради тоа дека по налог од надлежниот државен орган бил испратен времено на друга јавна работа или служба.

Во стажот не се смета времето проведено на неплатено отсуство, по приватна работа, времето на неправдани изостаноци од работата, како ни времето на отсуствување од работа поради издршка на казна.

2) На преместени работници, наместеници или службеници им се смета во стажот непрекинатото запослување за стечување правото на платен годишен одмор и времето на непрекинатото запослување што е проведено кај претходниот работодавач.

Времето на непрекинатото запослување кај претходниот работодавач се смета во стажот на непрекинатото запослување кај новиот работодавач и на работниците кои што својот претходен работен однос го прекинале со отказ кој што не може да се побива или со излегување од работа (чл. 23 и 26 од Уредбата за заснивање и престанокот на работните односи), или на кои што работниот однос им престанал по постоежките прописи а поради ликвидација односно васформирање на претпријатието, надлештвото, установата или организацијата, односно поради зазвинуот од работењето из приватниот работодавач, доколку без прекин во работењето самите или по распоредот на управата за работна сила засновале нов работен однос со државин, задружни или општествени претпријатија, установи или организации.

Ке се смета дека работниците без прекин во работењето засновале нов работен однос во смисла на претходниот став ако после разрешувањето од должноста кај поранешниот работодавач стапиале на работа кај нов работодавач во срок од 10 дена.

3) На работниците кои што после истекот на сезонскиот прекин на работењето, врз основа на писмена обврска се вратиле на работа кај ист работодавач, им се смета во стажот за стечување правото на платен годишен одмор и непрекинатото запослување од минатата сезона, како и запослувањето за време сезонскиот прекин на работењето, доколку после настапувањето на сезонскиот прекин на работењето се прија

виле во срок од 8 дена до надлежната управа за работна сила и по нејзиниот распоред стапиле и за време на овој прекин останале кај друг работодавач.

Истото важи и за случај кога работникот што е во прашење после завршената работа за време сезонскиот прекин влезе спрема распоредот на управата за работна сила на работа кај друг работодавач, а не кај оној кај кој што биле запослени за време миналата сезона.

4) Годишниот одмор изнесува најмалку 14 дена, а најповеќе 30 дена во секоја календарска година.

Годишниот одмор подолг од 14 дена, односно подолг од минималниот, се дава на работници, наместеници и службеници чие што работење или допринос во работењето или другите услови на работењето бараат подолг одмор, а особено:

а) на пронајдувачи, новатори, рационализатори и ударници;

б) на лица со усилен интелектуални занимања (научни, уметнички, публицистички и сл.);

в) на лица што работат на подземни или подводни работи, на работи во жешки погонии, како и на други лица што работат под особено тешки услови на работење (на пр.: јамски работници, кесонски работници, работници што работат крај високи печки, работници што работат со хемиски средства и сл.);

г) на стручњаци чие што работење бара особени усилувања;

д) на воени инвалиди и инвалиди на трудот;

ѓ) на лица на кои што ползувањето на годишниот одмор во претходната година им е обуставено или не било возможно во смисла на ст. 1, 2, и 4 на чл. 5 од Уредбата за платениот годишен одмор на работниците, наместениците и службениците;

е) на постари работници и службеници кои што подолго време провеле во служба, а првенствено на оне што подолго време провеле кај ист работодавач;

ж) на мајки — доилки и на мајки со повеќе деца.

При определувањето должината на годишниот одмор на службеникот се зема во оглед и положојот кој што службеникот го завзема во организационата единица во која што работи.

На пронајдувач се дава платен годишен одмор најмалку од 24 дена, и тоа во секоја календарска година во која што има право на накнада за пронајдок по прописите на Уредбата за накнадите, наградите и повластиците на пронајдувачите, новаторите и рационализаторите. На пронајдувач на кој што му е исплатена еднократна накнада, годишниот одмор од најмалку 24 дена му се дава само во онаа година кога го стекнал правото да му се исплати накнадата. На пронајдувачите може да им се даде и подолг годишен одмор од 24 дена, но не подолг од 60 дена.

На новатор се дава платен годишен одмор од најмалку 22 дена, и тоа во онаа година во која што го добил тоа звање. На новатор може да му се даде и подолг годишен одмор од 22 дена, но не подолг од 50 дена.

На работник, наместеник или службеник кој што добил звање рационализатор се дава во односната календарска година платен годишен одмор најмалку од:

а) 19 дена — ако му е определена накнада до 10.000 динари;

б) 24 дена — ако му е определена накнада од 10.000 до 50.000 динари;

в) 29 дена — ако му е определена накнада преку 50.000 динари.

На рационализатори може да им се даде и подолг годишен одмор, и тоа: под условите од точ. а) од претходниот став — најповеќе 35 дена, од точ. б) — 40 дена, а од точ. в) — 45 дена.

На работник кој што почесното звање ударник го задржал најмалку 3 месеца непрекинато или со прекин — 6 месеци во последните 12 месеци, се дава првиот следен годишен одмор од најмалку 18 дена а на работник кој што звањето ударник го задржал 6 месеци непрекинато или со прекин 8 месеци во последните 12 месеци, се дава првиот следен платен годишен одмор од најмалку 21 ден.

На воените инвалиди во работен (службенички) однос, ако одат на лекување по одделни прописи (напатствието за бањско лекување на воени инвалиди — „Службен лист на ФНРЈ“ бр. 19/48) што им се засметува во годишниот одмор, им се определува годишен одмор од 30 дена.

5) На работниците, наместениците и службениците кои што од денот на искористениот годишен одмор во миналата година да денот кога настапуваат на годишниот одмор во текущата година имале повеќе од 7 дена неоправдани изостаноци вкупно, годишниот одмор не може да им биде подолг од 14 дена.

6) Во траењето на годишниот одмор не се засметува времето кое што работникот, наместеникот или службеникот го провел на болување поради неспособност за работа, поради болест или несреќа, како ни времето што го провел во бањско или климатско место (лекувалиште) со цел на лекување после прележана акутна болест или рецидива на хронична болест за времето што бил неспособен за работа.

Исто така, во траењето на годишниот одмор не се засметува времето кое што работникот, наместеникот или службеникот го провел на отслужување на воената вежба, или во изолација поради заразна болест во неговото жилиште, или на отсуство што е определено поради одгледување на болен член на фамилијата, како ни времето кое што работница, наместеница или службеница го провела на отсуство поради труднота и пороѓај.

Во сите други случаи боровокот во бањско или климатско место (лекувалиште) се засметува во годишниот одмор. Во овие случаи годишниот одмор се определува едновременно кога и боровокот во бањското односно климатското место (лекувалиштето), а работникот, наместеникот или службеникот должен е својот одмор да го искористи во тоа време.

Ако работникот, наместеникот или службеникот го искористил годишниот одмор пред заминувањето во бањското односно климатското место (лекувалиштето), а боровокот во тоа место односно лекувалиште има во смисла на претходниот став да се засмета во годишниот одмор, ке му се одбие од платата после враќањето од бањското односно климатското место (лекувалиштето) сумата што ја примил за време ползувањето на годишниот одмор. Директорот на претпријатието, односно надлежниот раководител може да реши оваа сума да се наплати и во рати.

Оболението на работниците, наместениците и службениците што ке настани за време ползувањето на годишниот одмор, не го прекинува векје одобренитиот и започнатиот годишен одмор.

7) Времето на одобреното отсуство по приватна работа кое што преминува седум дена вкупно во една календарска година, се засметува во годишниот одмор. Деновите на такво отсуство преку седум дена се сметаат како искористени денови на годишниот одмор, а бидејќи да е овој платен, на работникот, наместеникот или на службеникот му припаѓа плата за секој ден од тоа отсуство што е засметано во годишниот одмор, до колку истото било бесплатно.

Секој ден на неоправдан изостанок од работа (служба) се одбива од годишниот одмор, и за толкав број денови на работникот, наместеникот или на службеникот му се намалува годишниот одмор. Во таа цел деновите на неоправдани изостаноци мораат да бидат

утврдени со одлука на раководителот во секој конкретен случај, и тоа веднаш кога ќе настапи случајот, како и да се точно евидентирани од страна на персоналната служба. Овие денови се собираат од денот на искористениот одмор во миналата година до денот кога работникот, наместеникот или службеникот стапи на годишен одмор во текужата година.

Деновите на неоправданите изостаноци од работа, што се одбиваат од годишниот одмор, не се сметаат како денови на искористен годишен одмор, на поради тоа за тие денови работникот, наместеникот или службеникот нема право на плата.

8) За време на годишниот одмор работниците, наместениците и службениците имаат право на редовна плата. Редовната плата ги опфаќа и постојаните додатоци, и тоа: кај работник — додаток за непрекинато запослување, додаток на предработник (бригадир), додаток за вонредни услови на работењето и додаток за одвоен живот, а кај службениците — функционалниот додаток, посебниот личен додаток во постојан месечен износ, премискиот додаток и додатокот за одделен живот.

Платата која што припаѓа на работник, наместеник или службеник за време годишниот одмор, се определува:

а) на работник кој што работи по норма — во износот на просечна дневна плата за редовно работно време во текот на последните три месеца (78 дена) што ги провел стварно на работа;

б) на работник кој што се плаќа по работен час — во износот на платата по работниот час што ја примал во време на заминувањето на годишниот одмор;

в) на службеник или на работник (наместеник) што е платен со месечна плата — во износот на месечната плата што ја примал во времето кога заминувал на годишниот одмор.

Како работниците за деновите на неделниот одмор во кои што не се работи, не примаат плата, не им припаѓа плата за тие денови ниту во време на користењето на годишниот одмор.

На работниците што примаат плата уназат, им се исплатува платата што им припаѓа за време на годишниот одмор пред да заминува на годишен одмор.

9) Паричната накнада за неискористениот годишен одмор на која што работникот, наместеникот или службеникот има право под условите од чл. 5 на Уредбата за платениот годишен одмор на работниците, наместениците и службениците, одговара на редовната плата која што му припаѓа за време на годишниот одмор (ст. 1 точ. 8 од ова напатствие).

На работниците, наместениците и службениците на кои што користењето на годишниот одмор им е обуставено или не им биде овозможено да го користат, во смисла на ст. 1, 2 и 4 на чл. 5 од Уредбата за платениот годишен одмор на работниците, наместениците и службениците, им припаѓа парична накнада во износот на редовната плата за онолкув број денови на годишниот одмор колку што им е определен со распоредот за користењето на годишниот одмор.

10) Хонорарните службеници имаат право на платен годишен одмор под исти услови како и другите службеници, ако им е хонорарната служба единствено или главно занимање и ако ја вршат таа служба во работно време чијата должина одговара на редовното работно време на службениците на иста или слична работа.

11) Со денот на влегувањето во сила на ова напатствие престанува да важи Напатствието за спроведувањето на Уредбата за платениот годишниот одмор на работниците, наместениците и службениците („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 82/47 и 66/48).

12) Ова напатствие влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија”.

Бр. 3030

7 јуни 1950 година

Белград

Министер на трудот на ФНРЈ,
Вечеслав Хољевац, с. р.

Согласен,

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

352.

Врз основа на чл. 28 од Уредбата за усталување на работната сила и за ускладување плановите на работната сила со планот на платниот фонд и со планот на обезбеденото снабдување („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 450), прописувам следно

НАПАТСТВИЕ

ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ СТ. 4 ТОЧ. 6 ОД ОДДЕЛОТ III НА НАПАТСТИЕТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ УРЕДБАТА ЗА УСТАЛУВАЊЕ НА РАБОТНАТА СИЛА И ЗА УСКЛАДУВАЊЕ ПЛАНОВИТЕ НА РАБОТНАТА СИЛА СО ПЛАНОТ НА ПЛАТНИОТ ФОНД И СО ПЛАНОТ НА ОБЕЗБЕДЕНОТО СНАБДУВАЊЕ, БР. 1936 ОД 10 ФЕВРУАРИ 1950 ГОДИНА („СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ”, БР. 11/50).

Во ст. 4 точ. 6 од одделот III од Напатствието за спроведување Уредбата за усталување на работната сила и за ускладување плановите на работната сила со планот на платниот фонд и со планот на обезбеденото снабдување, бр. 1936 од 10 февруари 1950 година, прописано е:

„При заверкава на списоците на потрошачите поверенството на трговијата и снабдувањето на околинскиот народен одбор должно е да води сметка вкупниот број на потрошачите спрема поднесените списоци да не ја премине квотата на потрошачките карти што е одобрена со планот за односната околина (град). Поверенството на трговијата и снабдувањето на околинскиот (градскиот) народен одбор ќе го завери списокот на потрошачите со кој што се бараат потрошачките карти за следниот месец само под услов подносителот на списокот да го оправда кај филијалата на Народната банка на ФНРЈ утрошокот на картите за минатиот месец”.

Поради правилното спроведување на оваа одредба филијалата на Народната банка на ФНРЈ ќе постапи на следен начин:

На претпријатијата (надлештвата, установите), месните народни одбори и другите органи што се овластени да издадат потрошачки карти на потрошачите, филијалите на Народната банка ќе им издадат потрошачки карти врз основа на списокот на потрошачите што е заверен од страна на поверенството на трговијата и снабдувањето на околинскиот (градскиот, реонскиот) народен одбор само тогаш ако подносителот на барањето:

а) ги вратил потрошачките карти што не се издадени на потрошачите, т. е. ако извршил пресметка на издадените потрошачки карти за минатиот месец; и

б) ги предал прописаните налепени неискористени купони што се исечени од потрошачките карти за минатиот месец било заради снабденоста на потрошачите со извесни артикли, било поради неоправдани изостаноци од работа или влегување на работа во текот на месецот сл.

На претпријатијата и на другите органи од предниот став што ќе и поднесат на филијалата на Народната банка на ФНРЈ заверено барање на потрошачките карти, филијалата нема да им издаде потрошачки карти се додека тие не ги извршат пресмет-

ките што се споменати под а) и б). За тоа филијалата на Народната банка на ФНРЈ ќе го извести веднаш извршниот одбор на околинскиот (градскиот, реонскиот) народен одбор, кој што е должен најдоцна во рок од 5 дена да превземе мерки за да се извршат пресметките, а виновниците да се повикаат на одговорност, како не би останале потрошачите без потрошачки карти.

Претпријатијата (надлештвата и установите), месните народни одбори и другите органи што поднесуваат барања на потрошачки карти должни се со филијалата на Народната банка на ФНРЈ да ги извршат пресметките што се споменати под а) и б) во рок од 5 дена по приемот на потрошачките карти. Во случаите кога се картите примени после 25-иот во месецот за кој што важат тие карти, пресметката ќе се изврши најдоцна до крајот на тој месец.

Бр. 2617

Белград, 5 јуни 1950 година

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за промет со стока,

Осман Карабеговиќ, с. р.

353.

Врз основа на чл. 45 а во врска со чл. 17, 41, 43 и 44 од Уредбата за накнадите, наградите и повластичите на пронајдувачите, новаторите и рационализаторите („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 40/49), пропикувам

НАПАТСТВИЕ

ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАКНАДИТЕ, НАГРАДИТЕ И ПОВЛАСТИЦИТЕ НА ПРОНАЈДУВАЧИТЕ, НОВАТОРИТЕ И РАЦИОНАЛИЗАТОРИТЕ

ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. На секој пронајдувач, новатор и рационализатор му припаѓа право на накнада и повластици врз основа на издадената му пронајдувачка сведожба, односно новаторска диплома или рационализаторско уверение, ако пронајдокот, техничкото унапредување — новаторството или рационализаторскиот предлог се примени на искористување (чл. 1 ст. 1 од уредбата).

За случај да е примен пронајдокот односно техничкото унапредување или рационализаторскиот предлог на искористување и пред да истече пронајдувачката сведожба, новаторската диплома или рационализаторското уверение, правото на накнада на нивните автори се смета од денот на почетокот на искористувањето на дотичниот пронајдок, новаторство или рационализаторскиот предлог (чл. 1 ст. 2 од уредбата). Во овој случај на пронајдувачот му припаѓа право на накнада како да е во прашање техничко унапредување (новаторство), со тоа разликата помеѓу новаторската и пронајдувачката накнада да се исплати после издавањето на пронајдувачката сведожба (чл. 67 ст. 2 од Законот за пронајдоците и техничките усовршувања). За техничко усовршување што е применено на искористување пред да се издаде новаторска диплома, односно рационализаторско уверение можат да се даваат аконтации на накнадата во вид на премии (чл. 50 од Законот за пронајдоците и техничките усовршувања), со тоа после издавањето на новаторската диплома односно рационализаторското уверение да се засмета таа аконтација во накнадата.

2. Во смисла на чл. 40, а во врска со чл. 49 од Законот за пронајдоците и техничките усовршувања, висината на накнадата, по правило, се определува во зависност од следните факти:

а) од техничкото значење и степенот на општествена корисност на пронајдокот;

б) од заштедата и другите корисни ефекти кои што применувањето на пронајдокот ги дава на народното стопанство;

в) од степенот на довршеноста на пронајдокот;

г) од траењето на применувањето на пронајдокот; и

д) од значењето на пронајдокот за комплексниот стопански план.

Меѓутоа за да би се определувала правилно висината на накнадата мора да се земе предвид и

податоци што ќе се приберат со цел на правилно извршување или проценување на ползите од секој споменат факт. Тие податоци во сушноста ги сочинуваат елементите што ќе се земат во оглед при составането на предметката на рентабилитетот за секој поодделен пронајдок, односно за секое поодделно новаторство или за секој поодделен рационализаторски предлог (чл. 17 од уредбата).

Со предметката на рентабилитетот дефакто се определува вкупната заштеда односно вкупната полза што се постигнува со искористувањето на пронајдокот односно техничкото усовршување. Таа вкупна заштеда, односно ползата ја чини основата на накнадата за пронајдокот, новаторството или за рационализаторскиот предлог (чл. 9 од уредбата), а самата висина на накнадата во зависност од утврдената основа на накнадата, се определува со помош на табелата и чл. 28 од уредбата. Висината на определената накнада може да се наголеми во случаите и во процентите што се предвидени во чл. 29 од уредбата. Меѓутоа, во зависност од степенот на привршеноста (разработеноста) на пронајдокот, односно на техничкото усовршување, висината на определената накнада ќе се наголеми аналогно на чл. 30 од уредбата.

3. Право на накнада припаѓа на авторот од пронајдокот, односно техничкото усовршување за време додека трае искористувањето на неговиот пронајдок односно техничкото усовршување, и тоа:

а) за пронајдоците право на накнада трае најповеќе 15 години со исклучение на заводските пронајдоци (чл. 14, ст. 3 од Законот за пронајдоците), за кое што правото на накнада трае најповеќе три години;

б) за технички усовршувања (новаторства и рационализаторски предлози) правото на накнада трае најповеќе три години.

Доколку пронајдокот, односно техничкото усовршување се искористува подолго од споменатите сроки, Претседателот на Сојузната планска комисија може да го продолжи времето на траење на правото за накнада врз основа на образложено барање од онаа организациона единица која што го искористува дотичниот пронајдок, односно дотичното техничко усовршување (чл. 25 од уредбата).

Ако Сојузната односно републиката управа за пронајдувачтво објави дека определеното техничко усовршување е преминато поради општиот технички напредок, тогаш Претседателот на сојузната односно на републиката планска комисија може да објави дека престанува и правото на заштита на дотичното техничко усовршување, а со самото тоа едновременно престанува и натамошното право за накнада на авторот макар да рокот од три години уште не истекнал (чл. 47, ст. 2 од Законот за пронајдоците и чл. 25, ст. 3 од уредбата).

4. Наградите и накнадите што се утврдуваат и определуваат во смисла на одредбите од чл. 13, 23 и 36 од уредбата, се исплатуваат:

а) награди што ги определуваат и доделуваат државните стопански претпријатија и административно-оперативните раководители по чл. 36 од уредбата од средствата на фондот на раководството односно од централниот фонд на раководството, а доколку овие награди ги доделуваат другите органи на државната управа — од буџетските средства на соодветниот орган на државната власт;

б) накнадите што ги определуваат државните стопански претпријатија и административно-оперативните раководители по чл. 23 од уредбата, — од средствата на фондот за слободно располагање, а доколку овие накнади ги определуваат и доделуваат другите органи на државната управа — од буџетските средства на соодветниот орган на државната власт.

ОПРЕДУВАЊЕ НАКНАДА ВРЗ ОСНОВА НА ПРЕДСМЕТКАТА НА РЕНТАБИЛИТЕТОТ

5. Со предметката на рентабилитетот по чл. 10, ст. 1 од уредбата се пресметува вкупната заштеда која што се постигнува со искористувањето на про-

најдокот, односно техничкото усовршување. При составувањето на предметката на рентабилитетот добро е да се изврши техничко-економска анализа на сите факти што се од влијание на заштедата односно на ползите при искористувањето на пронајдокот или техничкото усовршување.

Ако на пример со искористувањето на пронајдокот односно на техничкото усовршување се заштедува работењето на лугјето или работењето на лугјето се заменува со машина, таа заштеда, во поредба со горавешната состојба, во прв ред се изразува на платите и на надниците. Во тие случаи едностремно можат да настат и други видови на заштеди (материјал, енергија, и тн.).

Значи, ако е збор за некој пронајдок, односно техничко усовршување кое што се состои во машина, машински дел, справа, или поставка со помош на која што ќе се наголеми производствената сила на лугјето, односно производствената сила на организационата единица која што го искористува тој пронајдок, односно тоа техничко усовршување, во поредба со порано употребуваната слична машина, машински дел, справа или поставка без оглед на кој начин се постигнува тоа наголемување на производствената сила (наголемување коефициентите на користењето работењето, подобрување на сес и наголемување на временското отстојание помеѓу генералните поправања на машините и уредите и тн.), со планот предвидената количина на производството на определен временски период ќе биде произведена за пократко време или за планираното време ќе биде произведена поголема количина на производите.

Во вакви случаи, преку искористувањето на поделени пронајдоци и технички усовршувања, организационата единица може да ги повиси своите норми за изработка, односно да ги снизи своите норми на времето со тоа предметката на заштедата да се изврши врз основа на планските цени пред да се изменат нормите. Вакви заштеди добиваат свој дефинитивен израз во полната цена на чинењето на производството или работењето при чиего извршување се искористува дотичниот пронајдок, односно техничкото усовршување.

При сето ова треба да се имаат пред вид не само непосредното засметаните заштеди туку и сите други ползи споменати во чл. 40 од Законот за пронајдоците и техничките усовршувања. Вредноста на тие ползи ќе се определува со процена, ако не е возможно точно да се пресметаат, а нивниот паричен износ ќе ја сочинува основата на накнадата (чл. 10 ст. 2 од уредбата).

6. За пронајдоците со предметка на рентабилитетот се засметува вкупната заштеда која што со искористувањето на пронајдокот се постигнува во сите гранки на народното стопанство во кои што тој пронајдок се искористува.

7. За техничките усовршувања со предметката на рентабилитетот се засметува заштедата која што се постигнува со искористувањето на дотичното техничко усовршување во претпријатието на кое што му е пријавено и во кое што е примена на искористување, односно во соодветната стопанска гранка (чл. 10, ст. 1 од уредбата).

8. Со предметката на рентабилитетот се засметува заштедата за една година искористување на пронајдокот, односно техничкото усовршување сметајќи од денот кога е започнато искористувањето. Ако почетокот на искористувањето не се поклопува со почетокот на планската година, заштедата се пресметува за дотичната планска година врз основа на текујќиот план, а доколку едногодишното траење на искористувањето се пренесува и на следната година, заштедата за преостанатиот дел на едногодишното траење на исползувањето ќе се пресмета спрема перспективниот план за таа следна година. Така на пример, ако искористувањето започнало на 1 август 1949 тогаш заштедата се смета од 1 август 1949 до 31 јуни 1950 година. При тоа заштедата за 1949 година се

заштедата за 1950 година спрема перспективниот план за таа година (чл. 12, ст. 1 од уредбата).

За првата година на искористување со предметката на рентабилитетот се пресметува заштедата односно користноста на пронајдокот која што се постигнува само во стопанската гранка на која што и припаѓа органот што е надлежен за утврдување основата на накнада (чл. 18, точ. а) во врска со чл. 12, ст. 2 од уредбата).

За техничките усовршувања за првата година на нивното искористување се пресметува само онаа заштеда која што се постигнува:

а) во претпријатието ако техничкото усовршување на тоа претпријатие му е пријавено и само во тоа претпријатие примено на искористување;

б) во претпријатијата на дирекции или во претпријатијата во рамките на цело министерство или комитет доколку едно определено техничко усовршување веќе првата година се искористува не само во едно претпријатие туку и во претпријатија во делокругот на поделени дирекции, односно во претпријатија што се во делокруг на цело надлежно министерство или комитет (чл. 78 од Законот за пронајдоците и техничките усовршувања во врска со чл. 12, ст. 2 од уредбата).

9. За пронајдоците, односно за техничките усовршувања што се искористуваат помалку од една година предметката на рентабилитетот се составува спрема фактичното траење на искористувањето а во сезонските гранки на стопанството само за периодот додека трае сезоната.

За пронајдоците, односно за техничките усовршувања што се однесуваат на производството или на работењето што не се повторува, предметката на рентабилитетот се составува спрема програмата на производството односно на работењето.

10. Како со предметката на рентабилитетот се пресметува заштедата, односно проценува ползата која што во сушната ја претставува основата на накнадата, и тоа за една година искористување на пронајдокот, односно техничкото усовршување, вака утврдената основа на накнадата важи и за следните години на искористување доколку обемот на искористувањето не се изменил значително. Под значителна измена, во смисла на чл. 15 од Уредбата се смета онаа измена со која што основата на накнадата се наголемува или намалува за 30%. Во овој случај, т. е. за случај на значителна измена, се составува нова предметка на рентабилитетот. Новата предметка на рентабилитетот се составува најдоцна два месеца после завршетокот на планската година одкога на крајот на планската година здолжително ќе се изврши проверка да ли основата на накнадата се повисила или намалила за 30%.

11. Предметката на рентабилитетот мора да се состави најдоцна 15 дена после приемот на пронајдокот, односно техничкото усовршување на искористување и во тој рок на авторот ќе му се испрати препис на предметката на рентабилитетот.

12. Доколку спрема чл. 11 од уредбата со применувањето на пронајдокот, односно на техничкото усовршување би се постигнале заштеди, но едновременно и наголемиле трошковите на производството, т. е. би се наголемила полната цена на чинењето на самиот предмет што е изработен спрема пронајдокот, односно спрема техничкото усовршување во однос на поранешната полна цена на чинењето од истиот предмет (односно предметот од ист вид) од вкупната заштеда ќе се одземе износот кој што го претставува наголемувањето на полната цена на чинењето од дотичниот предмет, што е изработен спрема пронајдокот, односно техничкото усовршување.

Од ова произлегува дека еден определен пронајдок, односно дека едно определено техничко усовршување може да биде искористено на два начина и тоа:

а) во смисла на производството на самиот предмет спрема пронајдокот, односно спрема технич-

б) во смисла на употребата на предметот што е произведен спрема пронајдокот, односно спрема техничкото усовршување во производството или во стопанското работење воопште на онаа организациона единица која што на тој начин го искористува дотичниот пронајдок, односно дотичното техничко усовршување.

Во врска со споменатите можности на искористувањето на поодделни пронајдоци односно технички усовршувања, при составането на предметната на рентабилитетот за пресметување на заштедите (чл. 7 од уредбата) ќе се земат во оглед сите елементи кои што можат да бидат предмет на заштеди, т. е. сите елементи, кои што макар по кој основ можат да претставуваат полза за организационата единица која што искористува еден определен пронајдок, односно едно определено техничко усовршување.

13. Елементи што како предмет на заштеда, односно полза се јавуваат најчесто и треба да се земат во оглед се следни:

а) Материјал

Материјалот како елемент на заштедата довогја во оглед како во организационите единици што произведат предмети спрема пронајдокот, односно спрема техничкото усовршување, така и во организационите единици кои што во своето производство или во своето стопанско работење воопште го употребуваат предметот што е произведен спрема пронајдокот, односно спрема техничкото усовршување. Како елемент на заштедата или како елемент на одвишокот на трошковите (чл. 11 од уредбата), ќе се искаже само оној материјал кој што при искористувањето на пронајдокот или на техничкото усовршување се заштедува дејствително, односно претставува одвишок на трошковите.

При ова одделно внимание треба да се обрне на заштедата на материјалот која што се изразува со тоа што еден вид на материјал (поскап) се заменува со друг вид материјал (поефтин) или обратно. Исто така, одделно внимание треба да се обрне на пронајдоците и техничките усовршувања што овозможуваат го поминат на нив странскиот материјал да биде заменет со домашен. Во обата случаја важни претпоставката дека замената на материјалот не оди на штета на квалитетот на производите, односно работењето.

Одделна забелешка во врска со материјалот треба да се направи за отпадоците.

Доколку отпадоците се намалуваат, дотолку се намолемува количината на главниот производ што го чини предметот на производствениот план од дотичната организациона единица. Овде заштедата се изразува со намолемувањето количината на главниот производ.

Доколку примената на некој пронајдок односно техничко усовршување би овозможила рационално искористување на отпадоците (напр. искористување сатурациона тина кај фабриките на шеќер), овие факти треба да се истакнат онака како што се јавуваат тие од случај до случај и да се засмета соодветната заштеда. Такви ствари треба особено да се опфатат порано со споменатата техничко-економската анализа.

б) Енергија

Заштедата односно одвишокот на трошковите во врска со енергијата може да се искаже одделно за купената енергија, а одделно за сопствената енергија, т. е. за енергијата што е произведена во оваа организациона единица во која што искористувањето на еден извесен пронајдок или техничко усовршување доведува до заштеда, односно одвишок на трошковите по овој став.

в) Плати и надници

Во врска со заштедите на платите и надниците мораат да се имаат пред вид платните разреди (групи, категории) на кои што припаѓаат поделни работници, како и работните норми по кои што се работи.

Одделно да се обрне внимание да ли во поодделни случаи поради искористувањето на пронајдокот односно иноваторството или рационализаторскиот предлог, едно определено производство или работење може да биде завршено со работници од понизок платен разред, значи со работници со помала плата, односно со награда по часови.

г) Режија

Како режија треба да се пресмета само оној дел на режијата кој што го терети производството или работењето во врска со искористувањето на еден определен пронајдок или техничко усовршување.

Во рубриката „режија“ потребно е да се обрне особено внимание на оние ставови кај кои што, поради искористувањето на поодделни пронајдоци или технички усовршувања би можеле да настапат заштеди, односно одвишоци на трошковите.

Тука довогја на пример во оглед ставот расипувања и запирања.

Со искористувањето на поодделни пронајдоци или технички усовршувања во стопанското работење на поодделни организациони единици покрај другите заштеди можат да се постигнат и заштеди во врска со расипувањата и запирањата. Тие заштеди се изразуваат во разликата на трошковите на предизвиканите расипувања и запирањата пред и после применувањето на пронајдокот односно техничкото усовршување. За да би можела оваа заштеда приближно точно да се пресмета, потребно е да се имаат статистички податоци за трошковите по овој основ, на пример, за една година пред искористувањето на соодветниот пронајдок, односно техничкото усовршување, како и податоците, стварните или планираните, за истите трошкови на работењето, т. е. за време на искористувањето на пронајдокот или техничкото усовршување.

Исто така, тука довогја во оглед и ставот заштита на работењето.

Со искористувањето на поодделни пронајдоци и технички усовршувања може да се постигне и подобрување на техничките и здравствените услови на работењето. За овој елемент на заштеда треба да се води сметка спрема начинот на кој што се јавува во секој конкретен случај и тн.

д) Квалитет

Ако при искористувањето на поодделни пронајдоци или технички усовршувања покрај другите заштеди се постигнува и подобрување на квалитетот, тогаш таа заштеда одделно и се засметува или проценува.

На пример, во текстилните фабрики една извесна справа овозможува во значителна мерка да се намали бројот на прекините на нишките при работењето на некои машини. Намалувањето бројот на прекините на нишките има како последница намолемување на производството, оти се намалени запирањата за врзување прекинатите нишки. Без сомнение тоа претставува една извесна заштеда. Мерјутоа, намалувањето бројот на прекините на нишките значи намалување бројот на јазлите во готовата текстилна материја а намалувањето бројот на јазлите значи подобрување на квалитетот. На ваков начин постигнатата заштеда може да се определи со проценка ако инаку не е возможно.

гј) Организација на работењето

Организацијата на работењето како елемент на заштедата во тесна е врска со сите споменати елементи од бројот 1—5.

Има случаи кога организацијата на работењето е возможно и одделно да се истакне. На пример во одделението за работење со конци на една текстилна фабрика производството во нокјната смена можело да биде намолемувано за 15% исклучително со тоа што еден ден некое постоечкиот број на сијалици бил порационално размештен. На тој начин секое работно место од тогаш било значително подобро осветлено одошто порану што довело до спомената заштеда. Слично на тоа во поодделни одделенија на многу претпријатија само згодното размештување на машините,

до поредба со поранешното разместување на истите машини, често пати влијае на подобрувањето на производствениот процес во тие одделенија. Такви подобрувања исто така спаѓаат во делокруг на организацијата на работењето.

е) Други елементи

Овде спаѓаат заштеди, односно одвишоци на трошковите што би можеле да настапат со искористувањето на пронајдокот или техничкото усовршување било по кој друг основ што порано не е споменат. Овде исто така спаѓаат и ползите од искористувањето на оние пронајдоци и технички усовршувања со кои што не се постигнуваат непосредно засметаните заштеди како ни непосредно засметаните одвишоци на трошковите. (На пример лек за лугје или за добиток, посефикасно оружје и тн.).

Во вакви случаи, имајќи го пред вид чл. 40 од Законот за пронајдоците и техничките усовршувања, ползата како основа на накнадата се определува со проценка. Со овакава предметка на рентабилитетот, дека се определува ползата со проценка, потребно е да се приложи и акт за проценката во кој што ќе бидат изложени и образложени елементите што се земени во оглед при оценката (чл. 10, ст. 2 од уредбата). Ваква предметка на рентабилитетот чл. 10, ст. 3 од уредбата) мора да се испрати на одобрување, и тоа за пронајдоци до Сојузната управа за пронајдувачтво, а за техничките усовршувања до Сојузната односно републичката управа за пронајдувачтво.

14. Трошковите на инвестициите што се потребни за применување на пронајдокот и техничките усовршувања не влегуваат во предметката на рентабилитетот за утврдувањето на основата на накнадата.

Исто така, аналогно на чл. 11, ст. 1 од уредбата, при составането на предметката на рентабилитетот не се земаат во оглед трошковите за разработка на пронајдокот, односно техничкото усовршување (изработка на цртежи, модели, образци, експерименти и слично).

15. Во врска со споменатите елементи што ќе се земат оглед при составането на предметката на рентабилитетот, како и во врска со начинот за составане предметката на рентабилитетот (чл. 17 од уредбата) во прилогот од овие напатствија дадени се образци „Предметка на заштедите“ (прилог I) и „Предметка на вкупната накнада“ (прилог II).

Овие образци треба да послужат само како пример за полесно и попотполно составане предметките на рентабилитетот.

Образецот „Пресметка на вкупната накнада“ служи да се прикажат не само вкупните накнади, но и деловите од вкупната накнада што паѓаат на секој ползувач за случај еден пронајдок, односно техничко усовршување да се искористува од страна на повеќе ползувачи. Овој друг образец го пополнува само органот што е надлежен за утврдување основот на накнадата (чл. 18, точ. а и б од уредбата).

ОРГАНИ И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕТО НА НАКНАДАТА

16. За утврдување основот на накнадата со предметка на рентабилитетот како и за определување висината на накнадата и начинот на нејзината исплата за пронајдоци и технички усовршувања што се примени на искористување надлежни се следните органи:

а) За пронајдоци

Советот на Владата на ФНРЈ,
Министерството на Владата на ФНРЈ,
Комитетот на Владата на ФНРЈ,
Генералната дирекција на Владата на ФНРЈ,
Комитетот на комуналните работи на народната република,
Комитетот за локално стопанство на народната република,

Главниот задружен сојуз,
спрема тоа во чија надлежност по својата природа и намена спаѓа определениот пронајдок (чл. 60 од Законот за пронајдоците и техничките усовршувања во врска со чл. 18, точ. а) на уредбата).

Исклучително од прописите на чл. 18 точ. а) Министерот односно Претседателот на комитетот може

своето право за утврдување основот на накнадата за пронајдоци да го пренесе на раководителот од дирекцијата за случај кога правото на искористување на пронајдокот го добиле претпријатијата под раководство на дотичната дирекција.

б) За технички усовршувања

Државното стопанско претпријатие,
Установата, односно надлежното (Министерство, дирекцијата, народниот одбор).

Органот определен од Главниот задружни сојуз.
Раководниот орган што е надлежен за претпријатијата и установите на општествените организации, спрема тоа дека е техничкото усовршување примено и применето.

17. Органот за утврдување основот на накнадата ја определува и висината на накнадата без оглед дека се искористува пронајдокот односно техничкото усовршување, а начинот за исплата на накнадата истиот орган го определува согласно со организационите единици што го искористуваат пронајдокот односно техничкото усовршување (чл. 23 на уредбата).

Против решението за висината на накнадата и за начинот на нејзината исплата може да се даде жалба аналогно на чл. 42, ст. 3 и чл. 89 од Законот за пронајдоците и техничките усовршувања.

18. Организационите единици освен оние под раководството или во состав на матичниот ресор (чл. 18, точ. а), што сакаат да применат определен пронајдок, должни се, преку своето министерство, односно народниот одбор, од органот што е надлежен за утврдувањето основот на накнадата за тој пронајдок да ја побараат целокупната документација за дотичниот пронајдок. Спрема начинот на искористувањето на дотичниот пронајдок во таа организациона единица, во рамките на документацијата која што ќе се бара можат да дојдат пресметки и цртежи, разни описи, предметка на рентабилитетот и тн.

Врз основа на примена документација Министерството (комитетот) односно народниот одбор (чл. 20, ст. 2 од уредбата) ќе состави предметка на рентабилитетот за применување на пронајдокот во организационата единица и нејзината надлежност. Таа предметка на рентабилитетот ќе му биде испратена до органот за утврдување основот на накнадата (чл. 18, точ. а).

Органот за утврдување основот на накнадата, врз основа на сите примени пресметки на рентабилитетот (од организационите единици вон од својата надлежност) состави повторна предметка на рентабилитетот вклучувајќи ги во истите и организационите единици од својата непосредна надлежност, што го искористуваат тој пронајдок и ќе утврди нова основа на накнадата.

Таа повторна предметка на рентабилитетот се состави само за случај ако обемот на искористувањето на пронајдокот значително се изменил, и таа измена повлекува со себе наголемување или намалување основот на накнадата за 30%.

Повторна предметка на рентабилитетот, ако е иста, потребна со оглед на измената обемот на искористувањето на пронајдокот, органот за утврдување основот на накнадата состави на крајот на планската година, а најдалеку два месеца после нејзиното успевање.

19. Организационите единици, освен оние под исто раководство или во состав на исто министерство (чл. 18 точ. б од уредбата) што сакаат да го применат определеното техничко усовршување, ќе побараат предметка на рентабилитетот со потребна документација за тоа техничко усовршување од органите за утврдување основот на накнадата за дотичното техничко усовршување (чл. 22, ст. 1 од уредбата).

Органот за утврдување основот на накнадата, т. е. организационата единица која што техничкото усовршување го примила и применила (чл. 78 од Законот за пронајдоците и техничките усовршувања во врска со чл. 18, точ. б од уредбата), врз основа на сите примени пресметки на рентабилитетот, како оние од организационите единици од ист ресор така и оние од организационите единици на други ресори, состави повторна предметка на рентабилитетот и утврдува нов основ на накнада.

Прилог I

Непотребното да се прецрта!

ПРЕДСМЕТКА НА ЗАШТЕДИТЕ одн. ОДВИШОЦИТЕ НА ТРОШКОВИТЕ

- При искористување ПРОНАЈДОКОТ, одн. ТЕХ. УНАПРЕДУВАЊЕ (НОВАТОРСТВО) или РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИ ПРЕДЛОГ под назив 1
3 ОРГАНИЗАЦИОНА ЕДНИЦА што примила на искористување
- 2 АВТОР (предложувач)
- 4 КРАТКО НАЗНАЧУВАЊЕ И МЕРКИ НА КОРИСНОСТА (растење на производната сила, заштеда на материјал, енергија, работната сила намал. на увозот, подоб. на квалитетот итн.) — евент. поредба со поранешната состојба доколку има основ за поредба:
- 5 ДАТА НА ПОЧЕТОКОТ НА ИСКОРИСТУВАЊЕТО
- 6 СУШНОСТ НА ИСКОРИСТУВАЊЕТО: ПРОИЗВОДСТВО предмети спрема 1 или УПОТРЕБА на предметот што е произведен спрема 1 како производно средство во привременото работење на организационата единица 3
- 7 ОБЕМ НА ЕДНОГОДИШНОТО ИСКОРИСТУВАЊЕ (колку предмети од 6, за колку време во текот на годината)

РАСЧЛЕНУВАЊЕ НА ТРОШКОВИТЕ

Со оглед на 6 — со податоците е опфатено

Елементи кои што при искористувањето довозаат во оглед како предмет на заштеда, одн. како предмет на одвишок на трошковите	Податоци за предметот на заштедата, одн. за предметот на одвишокот на трошковите								
	В И Д		КОЛИЧИНА		ЕДИНИЧНА ЦЕНА		ДИН. ВРЕДНОСТ		Забелешка
	пред	после	пред	после	пред	после	пред	после	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
а) Материјал									
б) Енергија									
в) Плати и надници									
г) Режија									
д) Квалитет									
г) Организација на трудот									
е) Други елементи									

Илајќи во оглед 7 и поедини-
сти на сметка а на грбот
О: НОВА НА НАКНАДАТА
Дата:
Место:

М. П.

В К У П Н О

Спиема уредба на колоните 8 и 9 (евент. сметката на грбот)

ЧИСТА ЗАШТЕДА

ЧИСТ ОДВИШОК НА ТРОШКОВИТЕ

отпис,

Таа повторна предсметка на рентабилитетот се составува само за случај ако обемот на искористувањето на техничкото усовршување значително се изменил, и таа измена со себе повлекува наголемување или намалување основот на накнадата за 30%

20. Органот што е надлежен за утврдување основот на накнадата, без оглед да ли е во прашање пронајдок или техничко усовршување, надлежен е и за утврдувањето процентот на висината од накнадата за секој ползувач доколку со повторната предсметка на рентабилитетот, после задолжителната проверка, е утврдена значителна измена на обемот на искористувањето на пронајдокот, односно техничкото усовршување, и таа измена со себе повлекла наголемување или намалување основот на накнадата за 30%. Со применувањето на овој процент на утврдениот основ на накнадата кај секој ползувач се определува висината на накнадата која што секој ползувач е должен да ја исплати на пронајдувачот односно на новаторот или на рационализаторот.

21. Пронајдувач, новатор и рационализатор од органот што е надлежен за утврдување основот на накнадата може да бара вкупната накнада да му се исплати, оеднаш, т. е. во еднократен износ или во годишни износи (оброци). Тој исто така може да бара годишниот износ да му се исплатува во месечни рати.

Доколку исплатата на накнадата во еднократен износ се бара за пронајдоците, исплатата ќе се изврши така што петгодишниот износ на накнадата ќе биде намален најповеќе за 40%. Вака пресметан петгодишниот износ претставува подмирување на вкупната накнада. Доколку исплатата на накнадата во еднократен износ се бара за техничкото усовршување, исплатата ќе се изврши така што двогодишниот износ на накнадата ќе биде намален најповеќе за 15% (чл. 26, ст. 1, 2 и 3 од уредбата). Вака пресметаниот двогодишен износ претставува измирување на вкупната накнада.

На пронајдувачот, новаторот и рационализаторот оеднаш, т. е. во еднократен износ може да му се исплати најповеќе 200.000 дин. без оглед да ли се работи за накнада во еднократен износ или за годишна накнада која што го надминува износот од 200.000 динари (чл. 26 ст. 4 од уредбата).

22. Утврдената висина на накнадата за пронајдоците, со цел на евиденција, се пријавува на Сојузната управа за пронајдуваштво. Исто така утврдената висина на накнадата за техничките усовршувања, со цел на евиденција, и се пријавува на Сојузната односно републичката управа за пронајдуваштво (чл. 27 на уредбата).

Аналогно на тоа, поради потполноста на евиденцијата, органот за утврдување основот и висината на накнадата ќе и испрати на Сојузната односно на републичката управа за пронајдуваштво податоци од кои што ќе може да се види износот од утврдениот основ на накнадата, како и определената висина на накнадата спрема табелата од чл. 28 на уредбата. Ако Сојузната или републичката управа за пронајдуваштво од примените податоци утврди дека определената висина на накнадата не е во согласност со утврдениот основ, може да нареди забрана на натамошната исплата на накнадата, односно да нареди намалување на накнадата до соодветниот износ.

НАГРАДИ

23. За пронајдокот чие што искористување е одложено додека не се постигне потребен технички ниво (чл. 39 од Законот за пронајдоците и техничките усовршувања во врска со чл. 5 од уредбата), па не може да се определи висината на накнадата по чл. 28 од уредбата оти не може да се состави нити предсметката на рентабилитетот, на пронајдувачот може да му се даде награда. Кога ќе се започне со искористувањето на ваков пронајдок, ќе се утврди основот и висината на накнадата на ист начин и по иста постапка како и за другите пронајдоци што се примени на искористување, а при исплатата на накнадата ќе

се одбие износот што го примал пронајдувачот порано на име награда.

Висината на ваква награда овиси од значењето на пронајдокот. За наградите што се доделуваат по чл. 5 од уредбата секогаш е надлежен органот што би бил надлежен и за утврдувањето основот на наградата (чл. 36, ст. 4 од уредбата).

24. Наградите што можат да се доделуваат се двојни:

а) оние што можат да му се доделат на пронајдувачот, новаторот и рационализаторот и покрај наградата која што им припаѓа по законот.

Наградите кои што и покрај наградата можат да им се доделат на пронајдувачот, новаторот и рационализаторот се оние што се предвидени во чл. 6 точ. а, б, в и г од уредбата;

б) оние што можат да се доделат за случај кога пронајдувачот, новаторот или рационализаторот нема право на награда.

Наградите што можат да се доделат на пронајдувач, новатор и рационализатор за случај да немаат право на награда, се оние што се предвидени во чл. 6 точ. д од уредбата.

25. Награди можат да се доделуваат на работници, службеници и наместеници кои што пренесуваат искуство на работењето од други стопански гранки или претпријатија со помалпедна техника и организација на работењето, односно од стручната литература, печат и слично, во претпријатието во кое што работат, односно на своето работно место, а со тоа пренесувањето на искуствата да преставува дејствително унапредување на производството.

26. На работниците, службениците и наместениците кои што ќе воведат, односно применат во своето надлештво, установа, претпријатие или воопште во својата организациона единица пронајдок или техничко усовршување и со тоа овозможат брзо, успешно и на полно искористување на пронајдокот, односно техничкото усовршување можат да им се дадат награди во вид на премии. Вamu спаѓаат оние работници, службеници и наместеници кои што непосредно изведуваат работи за применувањето на пронајдокот или техничкото усовршување. Овие премии можат да се движат до износот на четиримесечната плата од лицата што придонеле во воведувањето, односно искористувањето на соодветниот пронајдок или техничкото усовршување, со тоа износот на премијата на секој ваков поединец ќе му се определува во зависност од степенот на неговиот допринос за воведувањето на пронајдокот или техничкото усовршување.

27. Наградите можат да ги доделуваат организационите единици што го искористуваат пронајдокот односно техничкото усовршување со тоа министерствата, генералните дирекции односно комитетите во чија што надлежност се дотичните организациони единици да можат да го ограничат низното право за доделување на наградите (чл. 36, ст. 1 и 2 од уредбата).

28. Наградите во парични износи поголеми од 10.000 динари можат да се доделуваат само со претходна согласност на Сојузната управа за пронајдувачтво, за пронајдоците, а за техничките усовршувања само со претходна согласност на Сојузната односно републичката управа за пронајдувачтво, спрема тоа да ли органот што доделува награда е од сојузно или републичко значење (чл. 36, ст. 3 од уредбата).

ПОВЛАСТИЦИ

29. На пронајдувачите, новаторите и рационализаторите им припаѓа право на повластици во вид на дополнително снабдување по прописите што важат за ударниците како и право на платен годишен одмор преку редовниот (чл. 32, ст. 1 од уредбата).

Траењето на повластите во вид дополнително снабдување во зависност е од висината на вкупната годишна парична награда, без оглед на бројот на пронајдоците, односно техничките усовршувања примени на искористување по предлози од ист автор. Доделените награди, макар по кој основ и во било која висина, не даваат право на повластици за дополнително снабдување, ниту на продолжен годишен одмор.

Непотребното да се прецрта!

ПРЕДСМЕТКА НА ВКУПНАТА НАКНАДА

ва авторот на пронајдокот односно новаторството или рационализацијата

ва време од до

Име на авторот:
Орган за утврдување
основа на наградата:

ВНИМАНИЕ: Пресметте односно резултатите во колоните 4, 5, 7, 8, 9 и 10 се уписуваат во право-уголниците под дотичните рубрики

Ред бр.	КОРИСНИЦИ	Чиста заштеда кај секој корисник	Вкупна заштеда т. е. основа на наградата (собир на колоната 3)	Конечен % на наградата од вкупната основа на наградата (спрема табелата)	Дел на наградата што паѓа на секој корисник	Вкупна конечна награда (собир на кол. 7, 8 и 9)	Додаток по чл. 39 од Уредбата	Додаток по чл. 39 од Уредбата	Вкупна конечна награда (собир на кол. 7, 8 и 9)	Дел на вкупната конечна награда која што паѓа на секој корисник
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Прилог II

На пронајдувачите, новаторите и рационализаторите на кои што накнадата им се исплатува во еднократен инзос им припаѓа право на дополнително снабдување само за време од 3 месеца без оглед на висината на накнадата (чл. 32, ст. 2 од уредбата).

Правото на платен годишен одмор преку редовниот припаѓа на пронајдувач секоја година во која што има право на накнада, а во траење од 10—30 дена, за случај кога му е исплатена на пронајдувачот еднократна накнада, правото на продолжен платен годишен одмор му припаѓа само во онаа година кога го добил правото на накнада.

На новатор и рационализатор му припаѓа правото на продолжен платен годишен одмор само во календарската година во која што го добил тоа звање, со тоа за рационализаторите траењето на продолжениот годишен одмор да е условено со висината на накнадата што му е определена во истата календарска година (чл. 33 од уредбата).

НАКНАДИ ЗА ПРОНАЈДОЦИ И ТЕХНИЧКИ УНАПРЕДУВАЊА (НОВАТОРСТВА) ПРЕВЗЕМЕНИ НА ИСКОРИСТУВАЊЕ ПРЕД ДА ВЛЕЗЕ ВО СИЛА УРЕДБАТА ЗА НАКНАДИТЕ, НАГРАДИТЕ И ПОВЛАСТИЦИТЕ НА ПРОНАЈДУВАЧИТЕ, НОВАТОРИТЕ И РАЦИОНАЛИЗАТОРИТЕ

30. На пронајдувачите и новаторите чии што пронајдоци односно технички унапредувања се примени на искористување пред влегувањето во сила на Уредбата за накнадите, наградите и повластите на пронајдувачите, новаторите и рационализаторите, а се искористуваат и после влегувањето во сила на оваа уредба, може да им се призна правото на накнада по прописите од оваа уредба ако го побарале тоа во срок од 6 месеци после влегувањето во сила на споменатата уредба (чл. 43 од уредбата).

За случај оваа накнада да им биде призната од износот на истата, ќе се одбие износот на наградата која што порано ја примале за својот пронајдок, односно за своето техничко унапредување (новаторство).

Како услов за признавањето на оваа накнада потребно е претходно да се утврди пронајдоците и техничките унапредувања на вакви автори во време на нивното примале на искористување да ли ги исполнувале условите што се бараат за пронајдоците и техничките унапредувања по Законот за пронајдоците и техничките усовршувања. Дури одкога ќе се утврдат овие факти, надлежниот орган од чл. 18 од уредбата, спрема тоа да ли е во прашање пронајдок или техничко унапредување, ќе започне постапка за утврдувањето основот на накнадата и определувањето висината на накнадата во склад со прописите на уредбата. Оваа постапка има да се изврши во срок од две години после влегувањето во сила на уредбата (чл. 44 на уредбата).

Траењето правото на накнада за пронајдоци односно за технички унапредувања и во овие случаи мора да биде во согласност со чл. 25 на уредбата.

Од ова произлегува дека организационата единица која што го превзела на искористување пронајдокот или техничкото унапредување е должна во согласност со прописите Законот за пронајдоците и техничките усовршувања претходно да го испита и да го утврди следното:

а) да ли таков пронајдок односно такво техничко унапредување во време преземањето на искористување имало карактер на пронајдок, односно техничко унапредување по чл. 3 односно 5 во врска со членовите 4 и 6 од Законот за пронајдоците и техничките усовршувања; и

б) да ли лицето кое што бара накнада било действително автор на тој пронајдок односно техничко унапредување.

Доколку на авторот на пронајдокот односно на техничкото унапредување му биде признато правото на накнада согласно на чл. 43 од уредбата исплатата на накнадата за време пред влегувањето во сила на уредбата ќе се изврши така годишниот износ да може да изнесе најповеќе 100.000 динари. Накнадата за

време после влегувањето во сила на уредбата ќе се исплатува во согласност со чл. 26 од уредбата.

Бр. 1453

11 мај 1950 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Сојузната планска комисија,
Борис Кидрич, с. р.

Согласен,

Го застапува Министерот на финансите на ФНРЈ
Министерот на надворешната трговија,

Милентије Попович, с. р.

354.

Врз основа на чл. 24 ст. 3 од Уредбата за трошковите на државните трговински претпријатија („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 109/49), во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ, прописувам

НАПАТСТВИЕ

ЗА НАЧИНОТ КАКО СЕ ОПРЕДЕЛУВА ПРОЦЕНТОТ ЗА ФОНДОТ НА РАКОВОДСТВОТО НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ОД РАЗЛИКАТА ПОМЕГУ ТРОШКОВИТЕ НА НАБАВКАТА И ПРОДАВАЊЕТО СОДРЖАНИ ВО РАБАТИТЕ И МАРЖИТЕ И ИНДИВИДУАЛНО ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ТРОШКОВИ НА НАБАВКАТА И ПРОДАВАЊЕТО

1) Процентот за фондот на раководството на државните трговински претпријатија од разликата помеѓу трошковите на набавката и продавањето содржани во рабатите и маржите и индивидуално определените трошкови на набавката и продавањето, се определува по истекот на работната година, кога ќе се утврди дефинитивно остварената разлика во минатата работна година.

Овој процент може да изнесува најповеќе 20% од вкупната разлика помеѓу трошковите на набавката и продавањето содржани во остварените рабати и маржи и индивидуално определените трошкови на набавката и продавањето.

Висината на тој процент во рамките на процентот од 20% ќе зависи во секој поодделен случај:

а) од извршувањето планот на стоковиот промет, како по паричните показатели така исто по количината и асортиманот, со тоа да се определи поголем процент ако извршувањето односно натфрлувањето на планот е резултат на зложување на работниот колектив;

б) од извршувањето планот на трошковите (пресметка на приходи и расходи).

2) Разликата помеѓу трошковите на набавката и продавањето содржани во остварените рабати и маржи и индивидуално определените трошкови на набавката и продавањето се утврдува така, што ќе се утврди прво износот на трошковите на набавката и продавањето што је содржан во остварените рабати и маржи, а потоа ќе се пронајде разликата помеѓу така утврдениот износ и износот на индивидуалните трошкови на набавката и продавањето. Износот на трошковите на набавката и продавањето што е содржан во остварените рабати и маржи се добива кога од износот на остварените рабати и маржи се одбијат износите на пресметаните нормирани доприноси за амортизација на основните средства (освен зградите), за издигање кадрови, за фондот за рационализација и за фондот на раководството, како и износ на дадените рабати на купувачите.

Пример: Остварените рабати и маржи за цела работна година изнесуваат 10.000.000 динари, нормирани доприноси со дадените рабати на купувачите 3.600.000 динари, а индивидуалните трошкови на набавката и продавањето 6.000.000 динари. Разликата ќе биде: $10.000.000 - 3.600.000 = 6.400.000 - 6.000.000 = 400.000$

3) Разликата помеѓу трошковите на набавката и продавањето содржани во остварените рабати и маржи и индивидуално определените трошкови на набавката и продавањето претпријатијата ја уплатуваа месечно во срок од 15 дена по истечувањето на месецот, а тоа: 80% во корист на буџетот на органот на чие раководство се навојја претпријатието и 20% на сметката на издвоените средства кај банката.

Месечната разлика за уплатување во смисла на претходниот став се утврдува на начинот што е објаснет во точ. 2).

Ако во некој месец заради неравномерен стокот промет, трошковите на набавката и продавањето што се содржани во остварениот месечен износ на работите и маржите се пониски од фактичните трошкови во истиот месец, уплатата во смисла на првиот став на оваа точка нема да се врши пред да се намирн негативната разлика.

Претпријатието кое што нема можност разликата да ја утврдува месечно, уплатата во смисла на првиот став на оваа точка ќе ја врши месечно во висина од третината на тромесечниот планиран износ на односната разлика. Во тој случај разликата помеѓу трошковите на набавката и продавањето содржани во остварените работи и маржи и индивидуалните трошкови на набавката и продавањето има да се утврдува тромесечно, а коректурата на извршените месечни уплати ќе се изврши секое тромесечје.

4) Износот за фондот на раководството се добива кога од вкупно остварената разлика ќе се одбие процентот за фондот на раководството определен во смисла на точката 1 од ова напатствие.

Пример: Ако вкупната остварена разлика за работната година изнесува динари 400.000.—, и ако процентот за фондот на раководството определен во смисла на точ. 1 изнесува 15%, износот за фондот на раководството ќе биде:

$$\frac{400.000 \times 15}{100} = 60.000$$

5) Износот за фондот на раководството пресметан на начинот од точката 4 претпријатието го наплатува по одобрението на годишната сметка од сметката на уплатените во смисла на ставот 1 точ. 3 од ова напатствие, на сметката на издвоените средства кај банката. Евентуалниот остаток на средствата уплатени на таа сметка се уплатува во корист на буџетот од органот под чие што раководство се наоѓа претпријатието.

6) Ако претпријатието со подобра организација на работењето оствари пониски трошкови на набавката и продавањето од индивидуално определените трошкови на набавката и продавањето, таа разлика ќе ја употреби во смисла на одредбата од членот 25 на Уредбата за трошковите на државните трговински претпријатија ако претпријатието оствари поголем износ на трошковите на набавката и продавањето од износот на трошковите на набавката и продавањето што му се индивидуално определени, остварената негативна разлика (разликата помеѓу коинсопките, фактичните и пониските индивидуално определени трошкови на набавката и продавањето), ќе ја изјави како одвишок на расходи.

Ако негативната разлика од претходниот став настана поради натфрлување планот на стоковниот промет или од други оправдани причини (заради поразно односно ниско определени индивидуални трошкови на набавката и продавањето и тн.), таа ќе се покрие од остварената разлика помеѓу трошковите на набавката и продавањето содржани во остварените работи и маржи и индивидуално определените трошкови на набавката и продавањето. Ако таа негативна разлика не би можела ни на тој начин да се покрие, непокриениот дел се пренесува во идната година. Така пренесениот дел се пренесува во идната година. Така пренесениот што е делот на таа разлика покривен во минатата година.

Во случајот од претходниот став процентот за фондот на раководството што се определува во смисла на точ. 1 од ова напатствие ќе се одреди од износот што ќе преостане од кога ќе се намирн негативната разлика во смисла на претходниот став.

Ако негативната разлика настанала како последица на субјективни околности (лоше стопанско работење на претпријатието, непревземање потребни мерки односно неискористување можности за да се намалат трошковите, незаложување на работниот кадар за да се наголеми прометот, за да се намалат трошковите и сл.), разликата се покрива од износот за фондот на раководството добивен од остварената разлика помеѓу трошковите на набавката и продавањето содржани во работите и маржите и индивидуално определените трошкови на набавката и продавањето. Ако ни до тој случај целата негативна разлика не се покрие, непокриениот дел на разликата се пренесува во идната година. Пренесената непокривена разлика ќе се покрие од износот за фондот на раководството кој што во идната година се добива од остварената разлика помеѓу трошковите на набавката и продавањето содржани во работите и маржите и индивидуално определените трошкови на набавката и продавањето.

7) Оценка по прашањето на оправданоста или неоправданоста на негативната разлика од точ. 6), како и предлози за определување на процентот за фондот на раководството во смисла на точ. 1 од ова напатствие, му дава на административно-оперативниот раководител на трговинските претпријатија определена комисија за прегледување на завршните сметки, имајќи при тоа предвид во сразмера со натфрлувањето на планот на стоковниот промет, односно во сразмера со наголемувањето на прометот да не се наголемуваат сите трошкови на набавката и продавањето туку само зависните трошкови, трошковите на стоковниот промет и платите по ефектот на работењето.

8) Ова напатствие влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 2491

5 јуни 1950 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ —
Претседател на Советот за промет со стока
Осман Карабеговиќ, с. р.

Согласен

Го заступува Министерот на финансите на ФНРЈ
Министерот на надворешната трговија ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

355.

Врз основа на чл. 24 од Уредбата за елементите на продавањата цена на угостителските услуги во угостителските дуќани на државните угостителски претпријатија, кои што во продавањата цена на угостителските услуги засметуваат добивка и данок, Претседателот на комитетот за туризам и угостителство на Владата на ФНРЈ во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ и Министерот на финансите на ФНРЈ, донесува

НАПАТСТВИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕТО И ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА ПРОДАВАЊЕТА ЦЕНА НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ УСЛУГИ ВО УГОСТИТЕЛСКИТЕ ДУЌАНИ НА ДРЖАВНИТЕ УГОСТИТЕЛСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА, КОИ ШТО ВО ПРОДАВАЊАТА ЦЕНА НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ УСЛУГИ ЗАСМЕТУВААТ ДОБИВКА И ДАНОК

1) Угостителските дуќани на државните угостителски претпријатија, кои што во продавањата цена на угостителските услуги ја засметуваат добивката и данокот ќе ги наплатуваат угостителските услуги по цените што се формираат и определуваат во смисла на прописите од ова напатствие.

2) Продавните цени на угостителските услуги ги утврдуваат претпријатијата врз основа на планските калкулации, изработени во смисла на прописите што ги донесува Претседателот на комитетот за туризам и угостителство на Владата на ФНРЈ во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ.

3) Продавните цени на угостителските услуги за сместување во хотели и ноќевалишта, потполни оброци на прехрана (мени) во ресторанти и гостиници на државните угостителски претпријатија, без оглед на нивното значење, ќе ги определува по предлог на угостителското претпријатие повереникот на околинскиот односно градскиот народен одбор што е надлежен за работите на туризмот и угостителството на ФНРЈ.

Претседателот на комитетот за туризам и угостителство на Владата на ФНРЈ може да определи повереникот на околинскиот односно градскиот народен одбор што е надлежен за работите на туризмот и угостителството на ФНРЈ.

стителството да ги определува продавните цени и за други видови на угостителски услуги и кај други видови угостителски дукјани.

Продавните цени за сите други видови на угостителски услуги ги определуваат самите државни угостителски претпријатија, со тоа, секоја определена цена односно менување на цената да ја пријават до надлежниот околински односно градски народен одбор.

Претседателот на комитетот за туризам и угостителство на Владата на ФНРЈ може да определи други органи што ќе ги определуваат продавните цени на угостителските услуги во поодделни дукјани на поодделни угостителски претпријатија и тоа по предлог на тие претпријатија.

Претседателот на Комитетот за туризам и угостителство на Владата на ФНРЈ може да ги определува продавните цени на поодделни видови угостителски услуги во поодделни видови угостителски дукјани на државните угостителски претпријатија.

4) Претседателот на комитетот за туризам и угостителство на Владата на ФНРЈ ќе донесе поблиски прописи за начинот на определувањето на продавните цени на угостителските услуги и за околностите што се од влијание на висината од тие цени.

5) Претседателот на комитетот за туризам и угостителство на Владата на ФНРЈ ќе донесе поблиски прописи за начинот на евиденцијата, координацијата и контролата на определените продавни цени на угостителските дукјани на државните угостителски претпријатија.

6) Претседателот на комитетот за туризам и угостителство на Владата на ФНРЈ за претпријатијата од сојузно значење, претседателот на комитетот за туризам и угостителство на владата на народната република за претпријатијата од републичко значење, повереникот за туризам и угостителство на Автономната покраина Војводина односно на Автономната Косовско-Метохијската област за нивните подрачни претпријатија и повереникот на околинскиот односно градскиот народен одбор што е надлежен за работите на туризмот и угостителството за претпријатијата од локално значење — може да ги измиснат векје определените продавни цени на угостителските услуги, доколку навојат дека истите не се определени во согласност со принципите за определувањето на тие цени што ќе бидат поставени во смисла на точ. 4) од ова напатствие.

Менувањето на определените продавни цени во смисла на претходниот став споменатите органи ќе го извршат:

а) со определувањето на најмалниот односно највисокиот апсолутен износ односно процентот на пазаршната добивка за поодделни видови на угостителски услуги, или

б) непосредно со определувањето на продавните цени за поодделни видови на угостителски услуги.

7) Продавните цени на угостителските услуги ќе се определуваат унапред за периодот кој што за поодделни видови на угостителски услуги ќе ги определи за претпријатието од сојузно значење Претседателот на комитетот за туризам и угостителство на Владата на ФНРЈ, а за претпријатијата од републичко и локално значење претседателот на комитетот за туризам и угостителство на владата на народната република.

8) Повластичите од определените продавни цени на угостителските услуги ќе се применуваат по прописите на Владата на ФНРЈ и по прописите на Министерот на финансите на ФНРЈ.

9) Доколку вкупниот износ на одобрените повластици во цените во еден пресметковен период биде поголем од вкупната разлика помеѓу износот на определените продавни цени и стварните цени на угостителските услуги во пресметковните калкулации за сите извршени услуги во дотичниот период — разликата ќе се пресметува на начинот што ќе го пропише Претседателот на Комитетот за туризам и угостителство на Владата на ФНРЈ во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ.

Како стварна цена на угостителска услуга во смисла на претходниот став се подразбира „цената на угостителската услуга“ во која што утрошените количини на материјалот се пресметани по стварните набавни цени.

10) Поблиски прописи за спроведувањето на ова напатствие ќе донесува по потреба Претседателот на комитетот за туризам и угостителство на Владата на ФНРЈ.

11) Ова напатствие влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а ќе се применува од 1 јуни 1950 година.

Бр. 3546

10 јуни 1950 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Комитетот
за туризам и угостителство,
Станоје Симич, с. р.

Согласни:

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Стопанскиот совет
на Владата на ФНРЈ,
Борис Кидрич, с. р.
Го застапува

Министерот на финансите на ФНРЈ,
Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ,
Милентије Попович, с. р.

356.

Врз основа на ст. 5 точ. 3 од Напатствието како се формираат и определуваат продавните цени на угостителските услуги во угостителските дукјани на државните угостителски претпријатија, кои што во продавата цена на угостителските услуги ја засметуваат добивката и данокот, прописувам

НАПАТСТВИЕ

ЗА ПРОДАВНИТЕ ЦЕНИ И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО УГОСТИТЕЛСКИТЕ УСЛУГИ ЗА СТРАНСКИ ПАТНИЦИ И ТУРИСТИ, ВО ПАНСИОНСКИТЕ И ПРОЛАЗНИТЕ УГОСТИТЕЛСКИ ДУКЈАНИ НА ДРЖАВНИТЕ УГОСТИТЕЛСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО 1950 ГОДИНА

1) На територијата на Федеративна Народна Република Југославија продавните цени и начинот како се плаќаат угостителските услуги за странски патници и туристи (во натамошниот текст: странци) во пансионските и пролазните угостителски дукјани на државните угостителски претпријатија се определуваат спрема прописите на ова напатствие.

2) Продавните цени на пансионите за странци во пансионските угостителски дукјани се определуваат на базата на цените прописани со Решението за продавните цени на пансион во пансионските угостителски дукјани на државните угостителски претпријатија за 1950 година, со додаток во исхраната.

Спрема тоа, продавните цени на пансион изнесуваат:

а) во пансионските угостителски дукјани на „А“ категорија од 280—425 динари;

б) во пансионските угостителски дукјани на „Б“ категорија од 200—285 динари;

Овие продавни цени важат за еднодневен пансион по едно лице, т. е., за сместување и потполни оброци на исхраната — мени (поручек, ручек и вечера).

3) Продавните цени на поодделни услуги на пансионите се движат во долу наведените рамки:

а) во пансионските угостителски дукјани на „А“ категорија — сместување (постела) од 65—210 динари — потполн оброк на исхраната — мени (поручек, ручек и вечера) 215 динари;

б) во пансионските угостителски дукјани на „Б“ категорија — сместување (постела) од 50—135 динари — потполн оброк на исхраната — мени (поручек, ручек и вечера) 150 динари.

Цените на еднодневниот пансион, како и поодделните услуги на еднодневен пансион во поодделни

угостителски дукјани во границите од точ. 2 и 3 од ова напатствие (земајќи го во оглед карактерот на дукјанот, висината на нивото на услугите, намештајот и изгледот на собата, како и нивната положба и сл.) ќе ги определува административно-оперативниот раководител по предлог на угостителското претпријатие.

4) На цените од точ. 2 и 3 од ова напатствие имаат право странците кои што плаќаат или со упатница (ваучер) или специјални динарски бонови од изданието на Претпријатието за промет на патници и туристи во ФНРЈ, „Путник“ (во натамошниот текст: „Путник“).

5) Продавната цена на угостителските услуги на исхраната и пијалочите кои што странците ги ползуваат вон од полните оброци на исхраната — мени (кои што се опфатени во продавната цена на пансионот), т. е., угостителските услуги на исхраната и пијалочите по порачка (à la carte) ја определуваат самите угостителски претпријатија во чиј што состав се наоѓа дотичниот пансионски угостителски дукјан, на начинот прописан со Напатствието како се формираат и определуваат продавните цени на угостителските услуги во угостителските дукјани на државните угостителски претпријатија кои што во продавната цена на угостителските услуги ја засметуваат добивката и данокот.

Од продавните цени определени на начинот прописан во ст. 1 на оваа точка, странецот има попуст од 50% ако плаќа со специјални динарски бонови од изданието „Путник“.

Продавните цени на угостителските услуги на исхраната и пијалочите намалени за 50% на име попуст, не можат да бидат пониски од соодветните продавните цени на пансионот.

6) Продавните цени на угостителските услуги за странци во државни угостителски дукјани се определуваат на следен начин:

а) ако странецот ползува најмалу еднодневна услуга на сместување и исхрана (потполни оброци на исхраната — мени) заеднички или одвоено, продавната цена се определува во рамките на продавните цени од точ. 2, 3 и 4 од ова напатствие;

б) ако странецот ползува услуги на исхраната и пијалочите по порачка (à la carte) продавната цена се определува во смисла на точ. 5 од ова напатствие.

7) Врз основа на спогодба помеѓу „Путник“ и угостителското претпријатие, дотичното угостителско претпријатие може да определи и други продажни цени на угостителските услуги за странците — на пример: во случај на одделни аранжмани, излети, кружни патувања и сл.

Прописаниот начин на плаќањето се однесува на сите хотели, нокјевалишта, ресторани, гостилници, како и на другите угостителски дукјани што се во состав на угостителското претпријатие во кое што е странецот на жилиште.

8) Упатницата (ваучерот) и специјалните динарски бонови за странци исклучително ги издава „Путник“ врз основа на пресметковна листа која што гласи на името на странскиот патник, со назначување бројот на неговиот патен документ (пасош), и во која што ќе биде назначена вкупната противвредност на откупените странски средства на плаќањето изразена во динари.

Постапката околу издавањето, убележувањето и манипулирањето со пресметковната листа прописана е со Напатствието на Народната банка на ФНРЈ, бр. 68/16 К. бр. 175 од 23 мај 1950 година.

До колку странците довоѓаат со ваучер издаден од некоја странска патничка агенција, угостителското претпријатие, односно дукјанот може да го прими со тоа, овој ваучер кај „Путник“ накнадно да го замени во што пократко време за упатница (ваучер) на претпријатието „Путник“.

9) Угостителските претпријатија примените специјални динарски бонови со спецификација на исти-

те составена во два примерка, по правило, секој ден ќе му ги поднесуваат на „Путник“ на наплата.

„Путник“ ќе ги пресметува презентираниите специјални динарски бонови и од кога ќе го одбие одредениот процент на провизијата ќе ја одобри противвредноста на истите на сметката на угостителското претпријатие кај Народната банка на ФНРЈ.

10) „Путник“ при пресметувањето на специјалните динарски бонови на определеното угостителско претпријатие ќе му издаде потврда во два примерка во која што мора да биде точно назначен износот на пресметаните бонови.

Оваа потврда ќе му служи на пансионскиот и пролазниот угостителски дукјан на државното угостителско претпријатие за да ги правда дадените повластици.

11) Ова напатствие влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а ќе се применува од 1 јуни 1950 година.

Бр. 3547

Белград, 10 јуни 1950 година

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Комитетот за туризам
и угостителство,
Стајко Је Симич, с. р.

357.

Врз основа на чл. 28 од Уредбата за усталување на работната сила и за ускладување плановите на работната сила со планот на платниот фонд и со планот на обезбеденото снабдување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/50), издавам

НАРЕДБА

ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПЛАНОВИТЕ НА ФОНДОТ НА ПЛАТИТЕ ЗА III ТРОМЕСЕЧЈЕ НА 1950 ГОДИНА

1) Административно-оперативните раководители на државните стопански претпријатија должни се до 20 јуни на оваа година заклучно да му ги поднесат на надлежното седиште на банката плановите на фондот на платите за III тромесечје за сите претпријатија под нивно раководство како и за целата дирекција.

2) Плановите на фондот на платите мораат да бидат составени спрема прописите за планирањето на цените и изработката на финансискиот план, а освен тоа во сето треба да им одговараат на условите од точ. 10 одделот IV на Напатствието за спроведување на Уредбата за усталување на работната сила и за ускладување плановите на работната сила со планот на платниот фонд и со планот на обезбеденото снабдување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/50).

3) Понмувајќи од 21 јуни 1950 година банките можат да ја исплатуваат готовината за платите само на оние претпријатија за кои што во срокот прописан со оваа наредба ќе биде поднесен планот на фондот на платите за III тромесечје на 1950 година.

4) Оваа Наредба влегува во сила веднаш.

Бр. 15717

Белград, 12 јуни 1950 година

Го застапува

Министерот на финансите на ФНРЈ,

Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ,
инж. Милентије Попович, с. р.

358.

Врз основа на чл. 18 во врска со чл. 3 од Уредбата за откупот на житариците во економската 1950/51 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 87/49) во согласност со Претседателот на Советот за земјоделие и шумарство на Владата на ФНРЈ, Министерот на финансите на ФНРЈ и Министерот на трудот на ФНРЈ, издавам

НАРЕДБА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ПРЕДАВАЊЕ НА УШУРОТ ОД ВРШАЧКИТЕ И ЗА ПЛАЌАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ НА ВРШИДБАТА ВО 1950 ГОДИНА

1) Земјоделско-машинските станици и индивидуалните сопственици на вршачките, должни се да им

ги предадат на овластените откупни претпријатија сите количини на житарици што ќе ги примат од производителите како накнада во натура за извршената вршидба (ушур).

Државните земјоделски добра должни се да им го предадат на откупните претпријатија ситот ушур што ќе го примат за вршидбата на тугјо жито.

Земјоделските задруги што вршат со сопствени вршачки должни се да им го предадат на откупните претпријатија ситот ушур што ќе го примат за овршената количина на тугјо жито.

2) Ушурот се определува во процентот од овршените количини на житарици. Процентот на ушурот ќе го пропишат министрите на државните набавки на народните републики, со тоа во оние краишта дека е уобичаен начинот на вршидба со постојани дружба за вршење, да биде опфатен и оној дел од ушурот што е до сега даван на таква дружба во натура како награда за извршената вршидба. Во оние прописи ќе биде определено кој дел од вкупниот процент од ушурот од поодделни типови на вршачки припаѓа за работењето на вршачката, а кој дел го сочинуваат поранешните работнички награди. Вака определениот процент на ушурот не може да биде поголем од до сега прописаниот процент за употреба на вршачката и работничката награда.

3) За работењето на секоја вршачка ќе се води книга на вршидбата која што треба да ги содржува сите податоци што се потребни за точна евиденција на овршените количини и предадениот ушур. Образе-

цот на книгата од вршидбата ќе го пропишат министрите на државните набавки на народните републики.

4) Индивидуалните сопственици на вршачките должни се претходно да ги регистрират вршачките и да добијат овластение за работење од извршниот одбор на околинскиот народен одбор на чие што подрачје вршачката ќе работи.

5) Извршните одбори на околинските народни одбори ќе определат за секоја вршачка, без оглед кој е нејзин сопственик, реон на работењето, планска задача во тој реон, количината на житариците која што треба да се оврши, количината на ушурот кој што треба да се собере и откупното претпријатие на кое што сопственикот (ракувачот) на вршачката ќе го предаде собраниот ушур. При ова извршниот одбор на околинскиот народен одбор ќе се раководи со тоа капацитетот на вршачката да биде во полна мерка искористен.

За сето ова извршниот одбор на околинскиот народен одбор ќе му издаде на сопственикот (ракувачот) на вршачката решение. Во ова решение мора да биде определено кој процент на собраниот и предадениот ушур му се исплатува на сопственикот од вршачката, а кој не се исплатува спрема прописите на точ. 14 од оваа наредба. Еден примерок на решението ќе се испрати и до откупното претпријатие.

6) Најголем број на работници што можат да работат на вршачката се определува спрема типот на вршачката и спрема тоа да ли вршидбата се спроведува со елеватор или без овој, и тоа на следен начин:

		Кај вршачки со ширина на тапанот во мм			
		550—705	710—895	900—1.200	1205—1730
Најголем број на работниците што може да работи на вршачка	со елеватор	11	13	16	24
	без елеватор	13	15	20	25

7) На работниците што работат на вршидбата им припаѓаат за секој 100 кгр. овршено жито следни плати:

		Кај вршачки со ширина на тапанот во мм			
		550—705	710—895	900—1.200	1205—1730
V ГРУПА: носител и додавач на слама и плева, секач на снопови по дин.		3,16	2,35	1,62	1,10
VI ГРУПА: додавач на снопови, сложувач на слама, ложач, мложувач, камараш и вагар по дин.		3,51	2,62	1,82	1,19
VII ГРУПА: раковалац и моториста (тракториста, машиниста) по дин.		4,07	3,03	2,10	1,39

8) Покрај платата на работниците на вршачката им припаѓа посебен додаток за прекувременно работење и за работење во деновите на неделниот одмор. Тој додаток се исплатува за секој час на прекувремена работа и за секој час на работа во деновите на неделниот одмор, а износи: за работниците од V група 6 динари, за работниците од VI група 7 динари, а за работниците од VII група 8 динари. Редовното работно време трае 10 часа и започнува и престанува

на работното место. Времето на одморот не се смета во работното време. На работниците што работат на вршидба им припаѓа и соодветна безплатна рана што ја дава производителот за кого што се спроведува вршидбата.

9) Освен платата и додатоците, работниците што се запослени на вршачката стечуваат, под условот од ст. 2 од оваа точка, право за секој овршен 100 кгр бели житарици да купат пченица, и тоа:

		Кај вршачки со ширина на тапанот во мм			
		550—705	710—895	900—1.200	1205—1730
кг пченица		0,182	0,133	0,091	0,061

Правото на купување пченица имаат само оние работници што учествуваат во извршувањето најмалку 50% од планската задача на гарнитурата за вршење. Работниците што го започнале работењето на гарнитурата за вршење откако ја извршила оваа 50% и повеќе од својата планска задача, имаат право да купат пченица сразмерно со нивното учество во работењето.

Оние работници што не се од местото или од околицата на местото дека е извршена вршидбата и дека заработената пченица ја примиле а сакаат пченицата да ја пренесат во местото на своето пребивање, ке ја предадат на најблиската делегација на Дирекцијата на државниот житен фонд со тоа оваа да ја извести делегацијата која што е најблиска на местото од нивното живеење за да им испорача количина на пченица која што ја предаде.

10) Работниците своето право на купување пченица ке го остваруваат на следен начин:

Откупното претпријатие ке состави веднаш по завршката вршидба пресметка и ке утврди колку кој од работниците што работеле на вршачката, од која што тоа претпријатие го собира ушурот, има право да купи пченица. Вредноста на вака утврдената количина на пченица по откупните цени ке ја одбие претпријатието од заработката на работникот во пари а заработената количина на пченица ке му ја издаде од последната партија на ушурот од вршачката на која што работел. Доколку расположивите количини на ушурот не ке бидат достаточни за ова, откупното претпријатие ке ја прими разликата од најблиската делегација на Дирекцијата на државниот житен фонд.

11) Горните одредби за плаќањето на работниците и за нивното право на купување пченица се однесуваат и на работниците што работат на вршачките на државните земјоделски добра и земјоделските задруги, но само за количините на овршеното тугјо жито за кое што се собира ушурот спрема точ. 1 од оваа наредба. Исклучително, овие одредби ке се применуваат на сезонските работници на државните земјоделски добра за нивното работење при вршидбата на житото што е произведено на овие добра.

Одредбите за правата на работниците по оваа наредба важат и за индивидуалните сопственици на вршачките, ако учествуваат лично во работењето при вршидбата и завземаат едно од систематизирани работни места на вршачката спрема точ. 6 од оваа наредба.

12) За да би бил распоредот на работната сила на вршачките правилен и без штета по употребата на работната сила во другите гранки на стопанството, извршниот одбор на околискиот (градскиот) народен одбор ке го определи најголемиот број на работниците од поодделни групи што можат да работат на поодделни вршачки со тоа овој број да не може да биде поголем од најголемиот број што е определен спрема точ. 6 од оваа наредба. Бројот на работниците што ке работат на вршачката мора да биде означен во решението кое што се издава по точ. 5 од оваа наредба.

Најголемиот број на работниците што е прописан во точ. 6 од оваа наредба се однесува на оние краишта во кои што е уобичаен начин на вршидбата со постојани друштва за вршидба.

Во краиштата дека производителите спроведуваат вршидба со сопствена работна сила, во решението кое што се издава по точ. 5 од оваа наредба ке се внесува само најпотребниот постојан персонал на вршачката.

13) Исплатата на работниците на вршидбата ке ја извршат откупните претпријатија преку сопственикот (ракувачот) на вршачката, кому што во оваа цел ке му даваат потребни аконтации. Исплатата на работниците ке се врши еднаш во неделата. После извршената исплата сопственикот (ракувачот) на вршачката

ке ја правда со платните списоци кај откупното претпријатие примената аконтација.

Откупните претпријатија ке водат точна евиденција за земените аконтации и после завршетокот на вршидбата ке извршат со секој сопственик (ракувач) на вршачката пресметка како во поглед на земените и исплатените пари така и во поглед на собраниот и предадениот ушур.

14) Откупните претпријатија ке го примаат од сопственикот (ракувачот) на вршачката сиот ушур што ке го собере овој од производителите по прописите од оваа наредба. При примањето на ушурот откупното претпријатие ке постапува на овој начин:

а) оној дел на ушурот чија што вредност во пари претставува накнада на сопственикот од вршачката за употреба на машината спрема решението од точ. 5 од оваа наредба ке му го исплатува на сопственикот на вршачката по определените откупни цени;

б) оној дел на ушурот што порано го сочинува работничките награди во натура, а кој што е сега опфатан со откупот, откупното претпријатие нема да го исплатува.

По завршетокот на вршидбата откупните претпријатија ке ја одбијат вредноста на ушурот кој што е споменат под б), што е пресметана по определените откупни цени од вкупната сума на парите која што е издадена за исплатување на работниците на вршачката спрема платните списоци. За разликата, откупните претпријатија имаат право на регрес.

25) На индивидуалните сопственици на вршачките што не учествуваат во работењето како членови на друштва за вршење може да им се одобри да купат до 200 кг. пченица сразмерно на извршената планска задача на вршачката. Вакви сопственици на вршачка ке извршат купување кај најблиската делегација на Дирекцијата на државниот житен фонд воз основа на потврдата од поверенството на државните набавки на околискиот (градскиот) народен одбор.

16) Доколку дејствието не содржи одбележници на криминално дело ке се казни со парична казна до 20.000 динари:

а) сопственикот односно ракувачот на вршачката кој што без оправдана причина не ја изврши планската задача на вршачката, како и оној кој што не изврши правилна и навремена исплата на работниците, или пресметката на примените аконтации во смисла на точ. 13 од оваа наредба;

б) лицето кое што спречува или го смекчава правното одвизање на вршидбата.

Административно-казнена постапка водат и решенија во прв степен донесуваат извршните одбори на околиските (градските) народни одбори.

17) Министрите на државните набавки на народните републики во согласност со министрите на земјоделството и со министрите на трудот на народните републики ке донесат поблиски прописи за собирањето на ушурот од вршачките, за организацијата контролата на вршидбата, за прегледувањето и ликвидацијата на книгите од вршидбата и други прописи што се потребни за применувањето на оваа наредба. Истите органи ке донесат и прописи за начинот на плаќањето на работниците што работат на рачни вршачки и гешлови како и за правото на овие работници да купуваат пченица.

Доколку посебни услови во поодделна народна република бараат извесни отстапувања од одредбите на оваа наредба, органите од горниот став можат да ги пропишат тие отстапувања само по претходно одобрение од владата на народната република.

18) Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“. На тој ден престанува да важи Наредбата за задолжителното преда-

вање на ушурот од вршачките и контролата на вршидбата („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 58/49).

Бр. 2961

Белград, 13 јуни 1950 година

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за промет со стока,
Осман Карабегович, с. р.

Согласни:

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за земјоделие и шумарство,

Мијалко Тодорович, с. р.

Го застапува Министерот на финансите на ФНРЈ

Министреот на надворешната трговија,

Милентије Попович, с. р.

Министер на трудот на ФНРЈ,

Вечеслав Хољевац, с. р.

359.

Врз основа на Наредбата на Владата на ФНРЈ за државните (врзаните) цени на земјоделските производи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/48), во согласност со Претседателот на Советот за земјоделие и шумарство на Владата на ФНРЈ и Министерот на финансите на ФНРЈ, издавам

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ДРЖАВНИТЕ (ВРЗАНИТЕ) ЦЕНИ НА ИНДУСТРИСКИТЕ РАСТЕНИЈА ПО ВИДОТ И КВАЛИТЕТОТ ОД РОДОТ НА 1949 ГОДИНА

1) Во наредбата за државните (врзаните) цени на индустриските растенија по видови и квалитет од родот на 1949 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 76/48 и бр. 86/49), се менува одредбата на точ. 1 од одделот I под 8) до толку, што наместо прописаната должина на дршката од 15 см. за обете класи на сирак-слама се прописува должина на дршката од 20—25 см, со тоа со договор да може да се предвиди должината на дршката пократка од 20 см. односно подолга од 25 см.

2) Оваа наредба влегува во сила веднаш.

Бр. 102

22 мај 1950 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за

преработувачка индустрија,

Рато Дугоњич, с. р.

Согласни:

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за земјоделие

и шумарство,

инж. **Мијалко Тодорович, с. р.**

Го застапува Министерот на финансите

на ФНРЈ

Министер на надворешната трговија на ФНРЈ,

Милентије Попович, с. р.

360.

Врз основа на точ. I и II од Решението за наголемување бројот на индустриските производи што влегуваат во сојузното обезбедено снабдување и за начинот на купување на тие производи на куповни или парични бонови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/50), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА ИНДУСТРИСКИТЕ ПРОИЗВОДИ ОД СОЈУЗНОТО ОБЕЗБЕДЕНО СНАБДУВАЊЕ КОИ ШТО ПОТРОШАЧИТЕ НЕ МОЖАТ ДА ГИ КУПУВААТ НА ПОТРОШАЧКИТЕ КАРТИ ЗА ИНДУСТРИСКИТЕ ПРОИЗВОДИ И ЗА НАЧИНОТ НА КУПУВАЊЕ НА ТИЕ ПРОИЗВОДИ

1. Потрошачите што се превземени на сојузно обезбедено снабдување со индустриски производи

можат на потрошачките карти да купуваат следни текстилни производи:

а) тканини од сите видови и гумирано платно,

б) конфекција од сите видови,

в) трикотажа и плетена стока од сите видови,

г) конец од сите видови,

д) чорати од сите видови,

гј) памучна вата — кројачка и јорганиска.

Сите производи што се напред споменати под а), б), в), г), д) и гј), потрошачите ги купуваат на куповни точкици. Овие производи не можат да се купуваат на парични купони.

2) Потрошачите што се превземени на сојузното обезбедено снабдување со индустриски производи можат на своите потрошачки карти да купуваат следни видови на обувки и други индустриски производи:

а) обувки од сите видови,

б) други индустриски производи, како: петрол за осветление; денатурисан шпиритус; каустична и амониачна сода; шупливо стакло, освен луксузно влечено стакло (прозорско); керамика за домаќинство; производи од тел; катанци; обични секири; обични кукјни ножници; емајлирани садови, потпициковани, алу-миниумски и брушени; прибор за јадење поеникован, што не рѓосува и хромиран; железни кревети со или без улошци; кревети за деца; улошци за кревети; фурни од леено железо и лимени со или без шамот; штедњаци емајлирани и не емајлирани; лесни делови за пекји и штедњаци; рерни за штедњаци; лимени врати за пекји, штедњаци и ојаци; цевки за чад; будилници; машини за мелење кафе; месо и ореви; машини за сечење сланина; пегли за јаглен; детски количиња; баланс-ваги со драмни железни или во месингани гарнитури; кути од алуминиум за тури-сти; утикач со колчаест контакт; приклучници за термички апарати; разни електрични апарати за домаќинство и гајтани за нив (асталски плочи за кување; електрични пегли, други електрични апарати за домаќинство, гајтани оплетени со ламук и заштитени со гумени цевки, гајтани за ламби); собни ламби, делови од кукјен мебел, мебел од виткано дрво и друг мебел (кукјен дрвен мебел во парчиња); кожна и текстилна галантерија; гумени цевки од сите видови без уметачи или со текстилни или метални уметачи; цуцли; гумени колца за детски количиња; кожуви и винџаки; кожни капи и хауби зимски заштитни облека; надворешни и внатрешни гуми за бицикли; гумени вело и мото-производи (гумени делови за бицикли и моторцикли); делови за бицикли: петлици од сите видови; прашак за персење; азбестен сапун; чешлеви на сите видови; четки за заби; игли за шиење и други сл. индустриски производи за кукјни и лични потреби.

Сите напред споменати индустриски производи под а) и б) потрошачите ги купуваат на паричните купони. Овие производи потрошачите можат да ги купуваат и на куповните точкици, со тоа што во таков случај куповните точкици се пресметуваат со паричните купони во сразмера: една куповна точкаца за 12 динари во парични купони.

3) Приемни радио-апарати и гарнитури на мебел (комплетен мебел) потрошачите ги купуваат на одделни дознаки. Овие дознаки ги издаваат поверенствата на трговијата и снабдувањето, на околските (градските, реонските), народни одбори во рамките на количините што ќе им ги додели министерството на трговијата и снабдувањето на Народната република.

4) На потрошачките карти за индустриските производи се врши и менувања на пенџиња (гјонови) од

може и менување на наглавици. Ова менување се врши на дополнителни купони со кои што се продаваат и паричните бонови.

5) Ова решение ќе се применува од денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 2512

5 јуни 1950 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за промет со стока,

Осман Карабегович, с. р.

361.

Врз основа на чл. 4 ст. 2 од Уредбата за трговијата по врзаните цени („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/50), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА КУПУВАЊЕТО ПО ВРЗАНИТЕ ЦЕНИ НА ВИНО, ГРОЗЈЕ ЗА ПРЕРАБОТКА, СВЕЖИ И СУВИ СЛИВИ И ЈАБОЛКА

1) Државните откупни претпријатија и задругите, што се овластени да купуваат земјоделски производи по врзаните цени, можат да ги купуваат по врзаните цени и овие производи што не се откупуваат задолжително:

- а) вино;
- б) грозје за преработка;
- в) свежи и суви сливи; и
- г) јаболка.

2) Виното, свежите и сувите сливи и јаболката можат да се купуваат по врзаните цени само во оние количини кои што се со планот на откупот предвидени за купување на тие производи по врзаните цени.

Грозјето за преработка може да се купува по врзаните цени само наместо вино, и тоа во границите од оние износи кои што се со планот на откупот предвидени за купување вино по врзаните цени.

3) За купувањето по врзаните цени на земјоделските производи што се споменати во точ. 1) од ова решение министерот на државните набавки на народната република во согласност со министерот на земјоделството на народната република ќе определи:

а) производствени подрачја (реони) во кои што овие производи ќе се купуваат по врзаните цени;

б) видовите (сортите) на овие производи, нивниот минимален квалитет и другите услови кои што овие производи мораат да ги исполнуваат.

4) Министерот на државните набавки на народната република врз основа на планот на откупот што е споменат во точ. 2) од ова решение ќе ги определи количините на поодделните видови на производи од точ. 1) што ќе можат да се купуваат по врзаните цени во поодделни производствени подрачја.

5) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 2433

3 јуни 1950 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за промет со стока

Осман Карабегович, с. р.

362.

Врз основа на чл. 4 ст. 2 од Уредбата за трговијата по врзаните цени („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 27/50) донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА КУПУВАЊЕТО НА КОКОНИ ОД СВИЛЕНИ БУБАЧКИ ПО ВРЗАНИТЕ ЦЕНИ

1) Овластените индустриски и откупни претпријатија можат да купуваат по врзаните цени свежи кокони од свилени бубачки, и тоа само контрахирано количини од овој производ.

2) Министерот на државните набавки на народната република во согласност со надлежниот министер — член на Советот за преработувачка индустрија на Владата на народната република го утврдува планот на откупот на свежите кокони од свилени бубачки, по кој што овластените претпријатија ќе го купуваат овој производ по врзаните цени.

3) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 2436

3 јуни 1950 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за промет со стока

Осман Карабегович, с. р.

363.

Врз основа на чл. 28 од Уредбата за устанувањето на работната сила и за ускладување плановите на работната сила со планот на платниот фонд и со планот на обезбеденото снабдување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/50) донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА СНАБДУВАЊЕТО СО ЖИТАРИЦИ НА СЕЗОНСКИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАБОТНИЦИ НА ДРЖАВНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛКИ ДОБРА ПО ПРЕСТАНОКОТ НА РАБОТНИОТ ОДНОС

1) Лицата кои што како сезонски земјоделски работници провеле непрекинато во работен однос на државни земјоделски добра најмалку шест месеци, после престанокот на работниот однос имаат право да купат житарици по пониските единствени цени за своите потреби и за потребите на членовите од својата фамилија кои што се неспособни за работа. Вакви лица имаат право да купат житарици во количина што е прописана за време од три месеца и тоа за себе и возрасните членови од својата фамилија по месечна норма што е определена за потрошачите на ПО категорија, а за децата по нормата за соодветната Д категорија. Право на купување житарици имаат оние лица само доколку не се снабдени со житарици од сопственото производство.

2) Лицата од точ. 1) можат количините на житарици по прописите од ова решение да ги купуваат само во месеците декември, јануари и февруари и тоа одеднаш само количина за едномесечно трошење. Ако местото на живеењето на овие лица во зимските месеци е тешко пристопно или е далеку од магацинот на околинското трговско претпријатие односно задруга, можат тие врз основа на одобрението од поваренството на трговијата и снабдувањето на околинскиот народен одбор да купат одеднаш количина на житарици за сите три месеца.

3) Сезонските земјоделски работници купуваат житарици по прописите од ова решение во магацинот

на околското трговско претпријатие или задруга врз основа на налогот што им го издава поверенството на трговијата и снабдувањето на околскиот народен одбор што е надлежно спрема местото на постојанијото живеење. Овој налог се издава врз основа на потврда од државното земјоделско добро за запослувањето на работниците и траењето на работниот однос и врз основа на потврдата од месниот народен одбор дека домаќинството на работникот што е во прашање не е снабдено со житарици од сопственото производство, како и за бројот на децата на работникот и возрасните членови на фамилијата што се неспособни за работа.

Во налогот од горниот став ќе се означи количината на житариците која што има право да ја купи сезонскиот земјоделски работник.

4) Ова решение ќе се применува веднаш.

Бр. 2511

5 јуни 1950 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за промет со стока,
Осман Карабегович, с. р.

364

Врз основа на чл. 6 од Уредбата за донесување технички прописи од областа на електростопанството („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 100/49) донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НАПАТСТВИЕТО ЗА ГРАДЕЊЕ ТИПСКИ ДАЛЕКУВОДИ 110 kV

1. При градењето на сите типски далекуводи 110 kV на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија задолжително ќе се применува „Напатствието за градење типски далекуводи 110 kV што го прописува Претседателот на комитетот за електростопанството на Владата на ФНРЈ на 17 мај 1950 година под бр. 14358.

2. Ова напатствие отпечатено е како одделно издание на Комитетот за електростопанство на Владата на ФНРЈ, а ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија”.

Бр. 14356

25 мај 1950 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Комитетот за електростопанство,
Никола Петровиќ, с. р.

365.

Врз основа на чл. 6 од Уредбата за донесување технички прописи од областа на електростопанството („Службен лист на ФНРЈ” бр. 100/49) донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НАПАТСТВИЕТО ЗА ГРАДЕЊЕ ТИПСКИ ТРАНСФОРМАТОРСКИ СТАНИЦИ ЗА 35/10 kV

1. При градењето на трансформаторските станици 35/10 kV на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија задолжително ќе се применува „Напатствието за градење трансформаторски станици 35/10 kV”, кое што го прописува Претседателот на Комитетот за електростопанството на

Владата на ФНРЈ од 20 мај 1950 година под бр. 14676.

2. — Ова напатствие отпечатено е како одделно издание на Комитетот за електростопанството на Владата на ФНРЈ, а ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија”.

Бр. 14676

31 мај 1950 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Комитетот за електростопанство,
Никола Петровиќ, с. р.

366.

Врз основа на чл. 6 од Уредбата за донесување технички прописи од областа на електростопанството („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 100/49) донесувам:

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НАПАТСТВИЕТО ЗА ГРАДЕЊЕ ТИПСКИ ДАЛЕКУВОДИ 10 kV

1. При градењето на сите типски далекуводи 10 kV на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија задолжително ќе се применува „Напатствието за градење типски далекуводи 10 kV што го прописува Претседателот на комитетот за електростопанство на Владата на ФНРЈ на 17 мај 1950 година под бр. 14358.

2. Ова напатствие отпечатено е како одделно издание на Комитетот за електростопанство на Владата на ФНРЈ, а ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија”.

Бр. 14354

25 мај 1950 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Комитетот за електростопанство,
Никола Петровиќ, с. р.

367.

Врз основа на чл. 6 од Уредбата за донесување технички прописи од областа на електростопанството („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 100/49) донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НАПАТСТВИЕТО ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ НА ВОДОВИТЕ НА НИЗОК НАПОН ДОДЕКА СЕ ПОД НАПОН

1. — За сите работи кои што се вршат на водовите на низок напон за времето додека се под напон на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија задолжително ќе се применува „Напатствието за вршење работи на водовите од низок напон додека се под напон, кое што го прописува Претседателот на Комитетот за електростопанството на 25 мај 1950 година под бр. 14359.

2. — Ова напатствие е отпечатено како одделно издание на Комитетот за електростопанството на Вла-

дата на ФНРЈ, а ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 14355

25 мај 1950 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Комитетот за електростопанство,
Никола Петровиќ, с. р.

368.

Врз основа на членот 13 точката е) од Законот за здруженијата, соборите и другите јавни скупови донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТЕЊЕТО НА СОЈУЗОТ НА ФИЛМСКИТЕ РАБОТНИЦИ НА ЈУГОСЛАВИЈА

Се одобрува спрема поднесените правила и програма на работењето оснивањето и работењето на Сојузот на филмските работници на Југославија со седиште во Белград, а со дејност на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија.

Бр. 20062

24 мај 1950 година

Белград

Потпретседател на Владата на ФНРЈ

Министер на внатрешните работи на ФНРЈ,
Александар Ранковиќ, с. р.

369.

По укажаната потреба, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА УКИНУВАЊЕ ЦАРИНАРНИЦИТЕ И ОТВОРАЊЕ НА ЦАРИНСКИ ОДДЕЛИ

I. Се укинуваат царинарниците во Сарајево, Вршац, Кикинда, Нови Сад и Коториба и царинскиот оддел во Струга.

II. Се отвораат царински оддели:

а) во Вршац, Кикинда, и Нови Сад, као оддели на царинарницата во Белград;

б) во Коториба, како оддел на царинарницата во Загреб;

в) во Охрид, како оддел на царинарницата во Битола.

III. Досегашните:

а) царински оддели во Банатски Арангјел и Српски Итебеј, на укинатата царинарница во Кикинда, преминува во територијална надлежност на царинарницата во Белград;

б) царинското одделение во Нови Кнежевац на укинатата царинарница во Кикинда, преминува во територијална надлежност на царинарницата во Суботица;

в) царинското одделение во Долна Лендава, на укинатата царинарница во Коториба, преминува во територијална надлежност на царинарницата во Загреб.

IV. За извршување на ова решение ќе се грижи Управата за царина при Министерството за надворешна трговија на Федеративна Народна Република Југославија.

Бр. 20141

17 мај 1950 година

Белград

Министер

за надворешна трговија на ФНРЈ,
инж. Милентије Поповиќ, с. р.

РАТИФИКАЦИЈА ОД СТРАНА НА БРАЗИЛИЈА НА ПРОТОКОЛОТ СО КОЈ ШТО СЕ МЕНУВА МЕЃУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЈА ЗА СУЗБИВАЊЕ ПРОМЕТОТ И ТРГОВИЈАТА НА НЕМОРАЛНИ ПУБЛИКАЦИИ

Генералниот секретар на Обединетите нации, со своето писмо од 19 април 1950 година, го извести Министерството на надворешните работи на Федеративна Народна Република Југославија, дека на 3 април 1950 година е депониран од страна на Бразилија ратификациониот инструмент на Протоколот со кој што се менува Меѓународната конвенција за сузбивање прометот и трговијата на неморални публикации од 12 септември 1923 година, склучен и потпишан во Лејк Саксес на 12 ноември 1947 година.

Југославија овој протокол го потписа без резерва на 12 ноември 1947 година.

Бр. 49818. — Од Министерството на надворешните работи, Белград, 5 јуни 1950 година.

РАТИФИКАЦИЈА ОД СТРАНА НА НИКАРАГУА ПРОТОКОЛОТ СО КОЈ ШТО СЕ МЕНУВААТ СПОГОДБИТЕ, КОНВЕНЦИИТЕ, И ПРОТОКОЛИТЕ ЗА ОПОЈНИТЕ ДРОГИ ПОТПИСАНИ ВО ХАГ НА 23 ЈАНУАРИ 1912 ГОДИНА, ВО ЖЕНЕВА НА 11 ФЕВРУАРИ 1925 ГОДИНА, НА 19 ФЕВРУАРИ 1925 И НА 13 ЈУЛИ 1931 ГОДИНА, ВО БАНГКОК НА 27 НОЕМВРИ 1931 И ВО ЖЕНЕВА НА 26 ЈУНИ 1936 ГОДИНА

Генералниот секретаријат на обединетите нации, со своето писмо од 3 мај 1950 година го извести Министерството на надворешните работи на Федеративна Народна Република Југославија дека на 24 април 1950 година е депониран од страна на Никарагуа ратификациониот инструмент на протоколот со кој што се менуваат спогодбите, конвенциите и протоколите за опојните дроги што се потпишани во Хаг на 23 јануари 1912, во Женева на 11 февруари 1925, на 19 февруари 1925 и на 15 јули 1931, во Бангкок на 27 ноември 1931 и во Женева на 26 јуни 1936 година, склучен и потпишан во Лејк Саксес на 11 декември 1946 година.

Југословенскиот ратификационен инструмент од овој протокол депониран е на 19 мај 1948 година, а протоколот е објавен во „Службениот лист на ФНРЈ“ бр. 21 од 13 мај 1948 година.

Бр. 410638. — Од Министерството на надворешните работи, Белград, 5 јуни 1950 година.

Министерството на финансите на ФНРЈ, по извршеното сравнување со изворниот текст, установило дека во текстот на Напатствието за пресметувањето и начинот на уплатувањето на пазаршната добивка како и разликите во цените на сировините и материјалите наменети на локалното производство за слободно продавање објавено во „Службениот лист на ФНРЈ“ бр. 33 од 3 мај 1950 година, се поткрале грешки, и дава следна

ИСПРАВКА

НА НАПАТСТИЕТО ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И НАЧИНОТ НА УПЛАТУВАЊЕТО НА ПАЗАРИШНАТА ДОБИВКА КАКО И РАЗЛИКИТЕ ВО ЦЕНИТЕ НА СУРОВИНИТЕ И МАТЕРИЈАЛИТЕ НАМЕНЕТИ НА ЛОКАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО ЗА СЛОБОДНО ПРОДАВАЊЕ

1) Во точ. 13) ст. 1 наместо: „од точ. 11) ст. 2“ треба да стои: „од точ. 12) ст. 2“.

2) Во точ. 14) наместо „по точ. 12) ст. 1“ треба да стои: „по точ. 13) ст. 1“.

Бр. 11100. — Од Министерството на финансите на ФНРЈ, Белград 13 мај 1950 година.

Во Советот за градежништво и градежна индустрија на Владата на ФНРЈ, после извршеното сравнување со изворниот текст, установено е дека во текстот на Правилникот за начинот на утврдување нормите на утрошокот на материјалот во градежништвото со техничка метода и врз основа на искуство, објавен во „Службениот лист на ФНРЈ“ бр. 29 од 19 април 1950 година се поткрале грешки и дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НОРМИТЕ НА УТРОШКОТ НА МАТЕРИЈАЛОТ ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО СО ТЕХНИЧКА МЕТОДА И ВРЗ ОСНОВА НА ИСКУСТВО

Во чл. 6 во вториот и четвртиот ред наместо зборот „наведената“ да се стави „изведената“.

Во примерот од чл. 21 вториот ред цифрата „383“ треба да гласи „335“ во третиот ред цифрата „365“ треба да гласи „363“.

Во чл. 27 наместо: „спрема Уредбата за времените норми и времените технички прописи во градежништвото („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 32/47)“ треба да стои: „спрема Уредбата за работните норми („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 109/48)“.

Бр. 5349. — Од Советот за градежништво и градежна индустрија на Владата на ФНРЈ, 17 мај 1950 година Белград.

Комитетот за електростопанството на Владата на ФНРЈ, по извршеното сравнување со изворниот текст, установил дека во Правилникот за премиските додатоци на службениците запослени во претпријатијата во ресорот на електростопанството, објавен во „Службениот лист на ФНРЈ“ бр. 32/50, се поткрала долу наведената грешка и дава следна

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРЕМИСКИТЕ ДОДАТОЦИ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ЗАПОСЛЕНИ ВО ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ОД РЕСОРТОТ НА ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВОТО

Во табелата „Б“ (која е отпечатена после чл. 21), во заглавието под „В/Б—2“ треба да се стави во колоната 9 бројка (коэффициент) „0,8“, која е изоставена.

Бр. 1407. — Од Комитетот за електростопанство на Владата на ФНРЈ, 18 мај 1950 година, Белград.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 9 од 22 април 1950 година објавува:

Уредба за задолжителен откуп на млечните преработки во 1950 година;

Уредба за обавезно собирање и предавање животинските коски на претпријатија за собирање на отпадок;

Уредба за пренос школите за учениците во трговијата и пониските трговски курсеви од надлежност на Министерството за трговијата и снабдувањето во надлежност на Околинскиот народен одбор;

Решение за распоредот на одобрените износи од Државниот буџет за 1950 година на буџетите за областа.

„Службен весник на Народна Република Македонија“, во бројот 11 од 15 мај 1950 година објавува:

Указ за укинување министерствата за индустријата и рударството, за електростопанството и за оснивање Генерална Дирекција за метална индустрија, Генерална дирекција за неметали, Генерална дирекција за хемиска индустрија, Генерална дирекција за индустријата за текстил и кожа, Генерална дирекција за прехранбената индустрија, Генерална дирекција за

дрвна индустрија и Генерална дирекција за електростопанство;

Указ за оснивање Комитет за локална индустрија и занаетство и Комитет за комунални работи и за оснивање Совет за комунални работи и локална индустрија;

Указ за одредување на државно стопанско претпријатие од обласно значење за претпријатие од републичко значење;

Уредба за оснивање Фолклорен институт;

Уредба за оснивање Државна филхармонија;

Решение за определување градови и места во кои што ќе се изврши краток попис на зградите во изградба, жилиштата и работните просторини.

Решение за оснивањето и надлежноста на Републичкиот биро за унапредување на административното работење во Комитетот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на Народна Република Македонија;

Решение за определување награди за ништење волци;

Напатствие за начинот и средствата за труење на определени видови на заштитена дивина.

Решение за ценовникот за отстрел на поедини видови дивина за 1950 година на државните ловилишта од републичко и локално значење.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 16 од 22 април 1950 година објавува:

Уредба за откуп на граф во економската 1950/51 година;

Уредба за откуп на компир во економската 1950/51 година;

Уредба за задолжителниот откуп на млеко во 1950 година;

Уредба за Комитетот за кинематографија;

Решение за укинување Занаетската комора во Сарајево и околинските и градските принудни здруженија на занаетчиите;

Напатствие за занаетските комори, составот, изборот и работењето на нивните први собранија;

Решение за сроковите за определување составот и изборот на занаетските комори;

Напатствие за евиденција на материјалот и готовите производи кај државните стопански претпријатија од локално значење;

Напатствие за начинот на определување количините на волна за задолжително предавање.

„Службен лист на Народната Република Босна и Херцеговина“ во бројот 17 од 29 април 1950 година објавува:

Указ за укинување на Министерството на индустријата, Министерството на дрвната индустрија, Министерството на рударството, Министерството на електростопанството и Министерството на комуналните работи на Владата на Народната Република Босна и Херцеговина и за оснивање Совет за преработувачка индустрија, Совет за енергетика и екстрактивна индустрија, Совет за промет со стока, Совет за земјоделство и шумарство, Совет за комуналните работи и локално стопанство и оснивање на Министерство за наука и култура на Владата на Народната Република Босна и Херцеговина;

Указ за разрешување и назначување на Министри на Владата на Народната Република Босна и Херцеговина;

Указ за одредување на претпријатијата од обласно значење за претпријатија на републичко значење;

Уредба за Институтот за научни шумарски истражувања;

Уредба за Главната дирекција за откуп на сировина и алкохолни пијалоци;

Уредба за Економскиот институт;

Наредба за плаќање накнада на трошковите на државните здравствени установи на сите сепати и други лица;

Решение за одредување видовите и количината на артиклите кои што и се обезбедуваат на мајката која што дој, на дополнителната потрошачка карта, МД;

Решение за намалување на работното време на работниците слушатели на работничките техникуми запослени во ресорот на Министерството на градежните;

Наредба за начинот на задолжување на лица во закупен и исполнски однос и обврзно продавање на компир;

Решение за измената на Решението за тарифата за превезување на патници и багаж во меѓуградскиот автобуски саобраќај;

Наредба за начинот на задолжување на лица во закупен и исполнски однос и обврзно продавање на грав;

Решение за минималните квалитетни услови за испоручување на компир.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 14 од 24 април 1950 година објавува:

Указ за свикнување Народната скупштина на Народна Република Србија во VII редовно заседание за 12 мај 1950 година;

Одлука за административно-територијалните промени на подрачјето на град Белград;

Указ за определувањето бројниот состав на Народниот одбор на град Белград и народните одбори на рејоните на град Белград и за овластувањето на Извршниот одбор на народниот одбор на град Белград да го определи бројниот состав на народните одбори на населбите на подрачјето на град Белград;

Указ за расписување општи избори за Народниот одбор на град Белград, народните одбори на рејоните на град Белград и народните одбори на населбите на подрачјето на град Белград;

Указ за расписување општи избори за поодделни месни народни одбори;

Уредба за оснивање Институт за патиште и мостови;

Уредба за оснивање Главна дирекција на претпријатијата за градење патишта;

Уредба за оснивање Главна дирекција на природни лекувалишта;

Уредба за оснивање Главна дирекција на индустриски претпријатија на Министерството на внатрешните работи;

Напатствие за спроведување промената во административно-територијалната поделба определена со Законот за административно-територијалната поделба на Народна Република Србија;

Решение за нормативите за прехрана добитокот во селанските работни задруги за економската 1950/51 година;

Решение за определување нормативите за прехрана на добитокот на окупјаницата на задругарите;

Наредба за измени и дополнувања на Наредбата за определување подрачјата на кои што не можат да се чуваат кози.

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 15 од 28 април 1950 година објавува:

Указ за укинување Министерството на електростопанството, Министерството на индустријата, Министерството на комуналните работи, Министерството на рударството, и Министерството на дрвната индустрија на Владата на Народна Република Србија, и за формирање Комитет за комунални работи, Комитет за локално стопанство, Совет за преработувачка индустрија, Совет за екстрактивна индустрија и енергетика, Совет за земјоделие и шумарство, Совет за промет со стока и Совет за комунални работи и локално стопанство на Владата на Народна Република Србија;

Уредба за оснивање околиски судови во околините формираани со Законот за административно-територијалната поделба на Народна Република Србија;

Напатствие за почетокот на работењето на ново основаните околиски судови во Благ, Владичин Хан, Житковац и Сурдулица;

Наредба за видовите на оружјето за кое што можат да се издаваат дозволи за набавка односно за држање и носење оружја;

Наредба за стрижењето на овците, овните и јаганцата во 1950 година.

„Службени гласник Народне Републике Србије“, во бројот 16 од 10 мај 1950 година објавува:

Уредба за оснивање институт за здравствена заштита на народниот подмладок;

Уредба за продолжување важност на Уредбата за времената мобилизација на приватните запреги со добиток и запрежните возила за потребите на градежништвото;

Решение за пренесување раководството со специјалната едногосдинна земјоделска школа во Средиште со Министерството на земјоделството на Министерството на државните земјоделски добра;

Решение за стопата на добивката на државните угостителски претпријатија од републичко значење;

Наредба за отписување и пренесувањата на неликвидираните средства и изворот на средствата на државните стопански претпријатија од локално значење;

Правилник за организацијата и работењето на градежните инспекции;

Правилник за проектирањето, определувањето и уредувањето на санитарните заштитни извори за снабдување на водоводите со вода за пиење;

Правилник за изменувањата и дополнувањата на Правилникот за учителскиот дипломски испит;

Правилник за формирање и работење на комисијата за координација на акцијата за гасење пожари во шумите;

Правилник за заведувањето и одведувањето на шумскиот ред;

Напатствие за почетокот на работењето на ново основаниот Околиски суд во Топола.

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Народне Републике Словеније“ во бројот 14 од 25 април 1950 година објавува:

Уредба за организацијата и надлежноста на Уредот за пригужби и предлози при Комисијата на државната контрола;

Уредба за откуп на граф во економската 1950/51 година;

Уредба за откуп на компир во економската 1950/51 година;

Уредба за ограничување пасењето на козите;

Решение за оснивањето и работењето на Советот за инвалидски работи при Министерството на социјалните грижи;

Напатствие за изменувања и дополнувања на Напатствието за извршување уредбата за надзор над прометот со недвижности;

Решение за определувањето на откупните рејони за откуп на волна.

„Урадни лист Народне Републике Словеније“ во бројот 15 од 3 мај 1950 година објавува:

Указ за укинување Министерствата на индустријата, дрвната индустрија, електростопанството, рударството и комуналните работи, и за формирање Министерството на државни добра и за оснивање Совет за преработувачка индустрија, Совет за енергетика и екстрактивна индустрија, Совет за промет со стока, Совет за земјоделие и шумарство и Совет за локално стопанство на Владата на Народна Република Словенија;

Указ за разрешување и назначување министри на Владата на Народна Република Словенија.

„Урадниот лист на Народната Република Словенија“ во бројот 16 од 9 мај 1950 година објавува:

Указ за оснивање на Стопански совет на Владата на Народна Република Словенија;

Уредба за оснивање Генерална дирекција на индустрија на текстил и обувки;

Уредба за оснивање на Генерална дирекција за рударство;

Уредба за оснивање на Генерална дирекција за електростопанство;

Уредба за оснивање на Генерална дирекција за прехранбената индустрија;

Уредба за оснивање на Генерална дирекција за хемиската индустрија;

Уредба за оснивање на Генерална дирекција на металната преработувачка индустрија и електроиндустрија;

Уредба за оснивање Комитет на Владата на Народната Република Словенија за водостопанство;

Уредба за оснивање Комитет на Владата на Народната Република Словенија за комунални работи;

Уредба за оснивање Комитет на Владата на Народната Република Словенија за локална индустрија.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црне Горе”, во бројот 12 од 29 април 1950 година објавува:

Уредба за задолжителниот откуп на грав во економската 1950/51 година;

Уредба за оснивање поверенство за селански работни задруги;

Правилник за полагање на вишиот течаен испит;

Правилник за полагање на нижиот течаен испит;

Решение за определување врзани цени за морска риба на територијата на Народна Република Црна Гора за летната сезона на 1950 година.

„Службен лист Народне Републике Црне Горе”, во бројот 13 од 10 мај 1950 година објавува:

Указ за помиловање лица осудени со извршни пресуди на околските и окружните народни судови;

Правилник за кукјниот ред во казнено-поправителните установи во Народна Република Црна Гора.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени лист Аутономне Покрајине Војводине Народне Републике Србије”, во бројот 7 од 1 мај 1950 година објавува:

Решение за менување називот на Покраинскиот антитрахомен центар во Панчево;

Решение за оснивање Централен антитуберкулозен диспансер на Војводина;

Решение за оснивање Покраински медицински истражувачки лабораториум во Нови Сад;

Решение за оснивање Дом за лустична деца во Футог;

Решение за оснивање Покраински епидемиолошки станици во Панчево и Сремска Митровица;

Решение за оснивање детска колонија во Чуруг;

Решение за изменувањата и дополнувањата на прописите на Одредбата за буџетот на Аутономната Покраина Војводина за 1950 година;

Решение за формирање Дирекција на претпријатијата за откуп и промет со зарзават во Нови Сад;

Оквирна тарифа за наградите за услужното работење на чистачите на обувки, мерачите на улицните ваги, тестераши, фијакеристи, киријаша и шпедитери;

Напатствие за извршување Наредбата за дозвола за работење на носачите, тестерашите, транспортните работници, чистачите на обувки, мерачите на улицните ваги, улицните продавачи на цвеќе, овоштие, безалкохолни пијалоци, слатки и други слични артикли.

НАРОДНЕ НОВИНЕ

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

„Народне новине”, службен лист на Народната Република Хрватска во бројот 19 од 4 мај 1950 година објавува:

Решение за цените на кројачките услуги со важност на целото подрачје на Народната Република Хрватска;

Во бројот 20 од мај 1950 година објавува:

Указ за укинување на Министерството на индустријата, Министерството на дрвната индустрија и Министерството на комуналните работи на Владата на Народната Република Хрватска; за оснивање на Министерството на државните земјоделските добра и Министерството за наука и култура на Владата на Народната Република Хрватска; за оснивање на Совет на преработувачка индустрија, Совет за земјоделие и шумарство, Совет за промет со стока, Совет за локално стопанство и Совет за енергетика и екстрактивна индустрија на Владата на Народната Република Хрватска;

Указ за свикување на Саборот на Народната Република Хрватска во VII редовно заседание;

Решение за доделување на почесни звања на селанските работни задруги;

Наредба за обврза везување на производите на шумарството на индустрија;

Напатствие за спроведување на Уредбата за обврзното превезување на производите добиени со експлоатација на шумите.

„Народне новине”, службен лист Народне Републике Хрватске, во бројот 21 од 13 мај 1950 година објавуваат:

Правилник за изменувањата на Правилникот за наградите за работењето на адвокатите.

„Народне новине”, службен лист на Народна Република Хрватска, во бројот 25 од 27 мај 1950 година објавува:

Закон за избирање одборници на Народните одбори во Народна Република Хрватска;

Правилник за спроведување Уредбата за откупот на компири и грав во економската 1950—1951 година на подрачјето на Народната Република Хрватска;

Решение за висината на нормираните трошкови за издршка на децата во установите за заштита и воспитување на децата и младина.

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ”

Пирлог бр. 5

„Службениот лист на ФНРЈ” во својот Прилог бр. 5 од 14 јуни 1950 година објавува Правилник за распоредот на работите во градежништвото во групи.

Цена 6.— динари.

СОДРЖАЈ:

Страна

338. Указ за укинување Министерството на текстилната индустрија на Владата на ФНРЈ и за оснивање Совет за машиноградба на Владата на ФНРЈ, Генерална дирекција за машиноградба и Генерална дирекција за црна металургија на Владата на ФНРЈ — — 787
339. Указ за укинување Комитетот за електро-стопанство, Комитетот за јаглен и Комитетот за неметали на Владата на ФНРЈ — — 787

	Страна		Страна
340. Указ за разрешување и назначување министри на Владата на ФНРЈ — — — — —	738	357. Наредба за поднесување плановите на фондот на платите за III тромесечје на 1950 година — — — — —	758
341. Указ за свикување Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија на I вонредно заседание — — — — —	738	358. Наредба за задолжителното предавање на ушурот од вршачките и за плаќање на работниците на вршидбата во 1950 година — — — — —	758
342. Уредба за Вторниот народен заем на Петогодишниот план за развитокот на народното стопанство на Федеративна Народна Република Југославија — — — — —	738	359. Наредба за изменување на Наредбата за државните (врзаните) цени на индустриските растенија по видот и квалитетот од родот на 1949 година — — — — —	761
343. Уредба за признавање инвалидските права на лицата што се онеспособени при вршењето должностите за целите на државната безбедност и народната одбрана — — — — —	739	360. Решение за одредување индустриски производи од сојузното обезбедено снабдување кои што потрошачите ќе можат да ги купуваат на потрошачките карти за индустриските производи и за начинот на купување на тие производи — — — — —	761
344. Уредба за утврдувањето способноста за пловидба на бродовите од трговската морнарица на ФНРЈ — — — — —	740	361. Решеније за купувањето по врзаните цени на вино, грозјето за преработка, свежи и суви сливи и јаболка — — — — —	762
345. Уредба за бродските исправа и за книгите на бродовите на трговската морнарица на ФНРЈ — — — — —	742	362. Решение за купувањето на кокони (чаури) од свилени бубачки по врзаните цени — — — — —	762
346. Уредба за регулирање производството и прометот на текстилни — — — — —	743	363. Решение за снабдувањето со житарици на сезонските земјоделски работници на државните земјоделски добра по престанокот на работниот однос — — — — —	762
347. Уредба за изменување на Уредбата за оснивање Институт за физика — — — — —	744	364. Решение за применување Напатствието за градење типски далекуводи 110 kV — — — — —	763
348. Наредба за надлежноста за решавање работи од подрачјето на планирањето во врска со планот на 1950 година — — — — —	744	365. Решение за применување Напатствието за градење типски трансформаторски станици за 35/10 kV — — — — —	763
349. Решение за определување нови пензии на државните службеници кои што службата им престанала после преведувањето на нови плати — — — — —	745	366. Решение за применување Напатствието за градење типски далекуводи 10 kV — — — — —	763
350. Решение за поднесување Радиотехникумот во Белград во надлежност на Владата на Народна Република Југославија — — — — —	746	367. Решение за применување на Напатствието за вршење работи на водовите на низок напон додека се под напон — — — — —	763
Напатствие за спроведување на Уредбата за платениот годишен одмор, на работниците, наместениците и службениците — — — — —	746	368. Решение за одобрување оснивањето и работењето на Сојузот на филмските работници на Југославија — — — — —	764
352. Напатствие за применување ст. 4 точ. 6 одделот III на Напатствието за спроведување Уредбата за усталување работната сила и за ускладување плановите на работната сила со планот на платниот фонд и со планот на обезбеденото снабдување бр. 1936 од 10 февруари 1950 („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 11/50) — — — — —	748	369. Решение за укинување царинарниците и отварање на царински оддели — — — — —	764
353. Напатствие за применување на Уредбата за накнадите, наградите и повластичите на пронајдувачите, новаторите и рационализаторите — — — — —	748	Ратификација од страна на Бразилија на протоколот со кој што се менува Меѓународната конвенција за субвенции прометот и трговијата на неморални публикации — — — — —	764
354. Напатствие за начинот како се определува процентот за фондот на раководството на претпријатијата од разликата помеѓу трошковите на набавката и продавањето содржани во работите и маржите и индивидуално определените трошкови на набавката и продавањето — — — — —	755	Ратификација од страна на Никарагуа Протоколот со кој што се менуваат опогодбите, конвенциите и протоколите за опојните дроги потпишани во Хаг на 28 јануари 1912 година, во Женева на 11 февруари 1925 година, на 19 февруари 1925 и на 13 јули 1931 година, во Бангкок на 27 ноември 1931 и во Женева на 26 јуни 1936 година — — — — —	764
355. Напатствие за формирањето и определувањето на продавните цени на угостителските услуги во угостителските дукјани на државните угостителски претпријатија кои што во продажната цена на угостителските услуги засметуваат добивка и данок — — — — —	756	Исправка на Правилникот за начинот на утврдување нормите на утрошокот на материјалот во градежништвото со техничката метода и врз основа на искуство — — — — —	765
356. Напатствие за продавните цени и начинот на плаќањето на угостителските услуги за странски патници и туристи во пансионските и проодните угостителски претпријатија во 1950 година — — — — —	757	Исправка на Напатствието за пресметувањето и начинот на уплатувањето на пазаришната добивка како и разликите во цените на сировините и материјалите наменети на локалното производство за слободно продавање — — — — —	765
		Исправка на Правилникот за премиските додатоци на службениците запослени во претпријатијата од ресорот на електростопанството — — — — —	765